

Службен весник

на Република Македонија

Број 202

7 ноември 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4494. Уредба за изменување на Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина(*)	3	4498. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии-Управа за имотно - правни работи	18
4495. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираниот номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија(*)	3	4499. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје	18
4496. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	18	4500. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип	19
4497. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени за објект Г.П. 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје	18	4501. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Кавадарци	19
		4502. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово	19

	Стр.		Стр.
4503. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	20	4515. Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2016 година	24
4504. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници...	20	4516. Исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје	24
4505. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за кинеска традиционална медицина - Штип.....	20	4517. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на знак на производителот и формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за доделување на знак на производител.....	25
4506. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.....	21	4518. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница	29
4507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	21	4519. Обрасци бр. 16, 16гс, 21 и 21 гс од Државната изборна комисија.....	30
4508. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на самохрани родители - Скопје.....	22	4520. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари	72
4509. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....	22	4521. Одлука за пуштање во оптек на книжни пари во апоен од 1000 денари	72
4510. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје	23	4522. Одлука за издавање и за основните белези на кованите пари во апоен од 2 денари	72
4511. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	23	4523. Одлука за повлекување од оптек на книжните пари во апоен од 5.000 денари	73
4512. Решение за избор на в.д. директор на Центарот за управување со кризи.....	23	4524. Одлука за укинување на Одлуката за методологијата за утврдување нето-должник на банка.....	73
4513. Решение за именување в.д. директор на Биро за регионален развој	24	4525. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2017 година	73
4514. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2016 година	24	4526. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување на производи од аквакултура со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија....	83
		4527. Договор за меѓуопштинска соработка.....	83
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**4494.**

Врз основа на член 77 став (1) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187, 13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА(*)

Член 1

Во Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/05, 109/09 и 164/12) во Прилогот I во точката 11 бројот „10.000“ се заменува со бројот „40.000“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7539/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4495.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16 и 133/16), во членот 1, во ставот (2) по бројот „341“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по Прилогот 342, се додаваат 12 нови Прилози 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 и 354, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7698/1
1 ноември 2016 година
Скопје


Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

(*) Оваа Уредба се усогласува со Директивата бр. 2011/92/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 13 Декември 2011 година за оцена на ефектите од одредени јавни и приватни проекти на животната средина, CELEX бр.32011L0092.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R0613, 32016R0614, 32016R0615, 32016R0663, 32016R0664, 32016R0665, 32016R0666, 32016R0933, 32016R0934, 32016R0935, 32016R0936, 32016R0996.

Прилог 343


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 613/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н “носач (рака) на монитор) од алуминиум, кој се состои од два крака, подвижни зглобови и делови за прицврстување на краевите од производот. Наменет е за прицврстување со едниот крај за сид или маса и со другиот крај мониторот прицврстен на него. Производот овозможува прилагодување на положбата (висина, ширина и длабочина) на мониторот кој е на него прицврстен. Мониторот може да се движи во сите смерови, во зависност од потребата на корисникот. Истовремено во производот постои можност да се сокријат каблите. Производот може да се прилагоди за употреба со таблети, телефони итн.	7616 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименување на тар. број 7616 и тар. подброј 7616 99 и 7616 99 90. Распоредувањето на производот во тарифен број 8428 како машина за дигање, ракување, утовар или истовар се исклучува, бидејќи главна цел на производот е да обезбеди правилна употреба на опремата прицврстена за носачот, гледано од ергономска гледна точка. Не се ракува со уредот прицврстен на носачот, согласно тарифниот број 8428 (види Коментарски забелешки на Хармонизиран систем (ХС) за тарифниот број 8428). Бидејќи на производот можат да се прицврстат разни уреди, се исклучува распоредувањето во тарифен број 8473 како делови и прибор погодни за употреба исклучиво или главно со машини од тарифни броеви од 8469 до 8472. Распоредувањето во тарифен број 8479 како останати механички уреди со сопствена функција се исклучува, бидејќи производот не извршува ниедна функција посебно, независно од било која друга машина или уред кој е на него прицврстен, (види Коментарски забелешки на ХС за тарифен број 8479, став три, точка (А)). Производот се распоредува во тарифна ознака 7616 99 90 како останати производи од алуминиум.



Прилог 344

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 614/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот (т.н. “стакленик за градинарство наменет за хоби”), со димензии приближно 140 x 140 x 200 см, со рамка изработена од челик. Рамката содржи решетки составени од осум полица, по четири на двете страни, од челични жици, со приближни димензии 58 x 28 см. Сите страни на рамката се покриени со свитлива пластична фолија со “ролер” отвор од предната страна, со димензии приближно 86 x 145 см. Отворот може да се затвори со помош на траки од типот “велкро”. Во опишаната конструкција може да	7326 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7326 и тар. подброј 7326 90 и 7326 90 98. Распоредувањето на производот во тарифен број 9403 како “останато домаќинство” е исклучено бидејќи производот не е наменет за опремување на приватни станови, хотели, канцеларии, школи, цркви, продавници, лаборатории и слично. Производот е наменет за складирање на растенија (види Коментарски

влезе личност. Нејзината цел е долготрајно или краткотрајно (на пример, на пазарите) складирање на растенија.



забелешки на ХС за Глава 94, Општи одредби, став два, точка (А) и за тарифен број 9403, став два).

Распоредувањето на производот во тарифен број 9406 како "монтажна зграда" исто така е исклучено, бидејќи конструкцијата рамномерно е нестабилна и има флексибилни сидови. Исто така, не е наменет за долготрајна надворешна употреба бидејќи не е водоотпорен.

Согласно наведеното, производот се распоредува според материјалот од кој е изработен. Суштинскиот карактер на производот му го дава конструктивниот елемент (метална рамка и полици).

Затоа производот се распоредува во тарифна ознака 7326 90 98 како останати производи од железо и челик.

(*) Фотографијата е само од информативен карактер

Прилог 345

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 615/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат (т.н. "приклучна станица за паметен телефон") кој се состои од следните делови: - LCD екран во боја со димензии 29,5 см, - кукиште кое се расклопува со два влезе за USB, - тастатура на допир, - приклучок за паметен	8537 10 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8537 и тар. подброј 8537 10 и 8537 10 99. Апаратот е сложен уред кој ги врши функциите од тарифните броеви 8504, 8518, 8528 и 8537. Сите посебни функции кои ги вршат неговите

телефон, - вклучница за напојување за напон што не надминува 1000 V, - вградени звучници. Кога паметниот телефонот е уклучен, батеријата на апаратот се полни и апаратот истовремено служи и како влезна/излезна единица за вршење на сите функции на паметниот телефон. Бидејќи апаратот не е опремен со уред за конверзија на сигналот, сите сигнали кои ги прима од приклучениот паметен телефон се во непроменет облик. Апаратот не е прикладен за поврзување со машина за автоматска обработка на сигналот.		различни компоненти вклучени се во претходно наведените тарифни броеви од Глава 85. Затоа е исклучено распоредувањето на производот во тарифен број 8543 како електронски машини и апарати, со посебни функции, неспомнати ниту вклучени на друго место во Глава 85. Исто така, се исклучува распоредувањето на производот во тарифен број 8543 како електронски машини и апарати, со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во Глава 85. Со оглед на неговите својства, ниедн. функција не се смета за главна функција на апаратот, согласно Забелешка 3 од Оддел XVI. Поради наведеното, се распоредува во тарифен број кој е последен по броен редослед. Апаратот се распоредува во тарифна ознака 8537 10 99, како останати плочи, пултови, конзоли, маси, ормани и останати носачи за електрично управување за напон што не надминува 1000 V.
---	--	---

Прилог 346

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 663/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски уред кој служи како аудио интерфејс или миксер за звук (познат како “дигитално-аналоген миксер-конвертор и предзасилувач”), со димензии приближно 48 x 18 x 9 см. Се состои од процесор за звук и ефект, аналого-дигитален и дигитално-	8543 70 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5 (Д) кон Глава 84 и наменување на тар.број 8543 и тар. подброј 8543 70 90. Бидејќи уредот освен обработка на

аналоген конвертор и засилувач за микрофон, во кукиште со елементи за управување и приказ, разни аналогни, оптички и дигитални влезови и излези, како и FireWire приклучоци. Неговите главни технички карактеристики се : - хибридно поврзување FireWire/USB2 (можност за приклучување на уред за автоматска обработка на податоци), - миксер за звук со 28 влеза и можност за дигитална обработка на сигнали, - посебна програмска опрема за мешање на звукот, - одвоени приклучоци за слушалки на предната плоча, секој со свои подесувачи на јачина на звук, и - LED часовник на предниот панел за прикажување на статусот. Уредот е наменет за дигитална музичка продукција во студио или во живо на сцената. Може да делува на два начина : во склоп на уредот за автоматска обработка на податоци или самостално. Кога се употребува во склоп на уредот за автоматска обработка на податоци, се употребува за обработка и преработка на звучните сигнали од надворешните извори на звук, како и пре-засилување на сигнали од микрофон. Кога делува самостојно уредот служи како миксер на звук со вградени ефекти.		податоци има и посебни функции (предзасилувач на звук и мешање на звуци), треба да се распореди во правилниот тарифен број согласно неговата функција, или доколку тоа не е можно, во преостанатите тарифни броеви. Функцијата на уредот не е точно покриена во ниту еден друг тарифен број од Глава 85. Уредот треба да се смета како единица за мешање на звук опфатена во тарифен број 8543 (види Коментарски забелешки на ХС за тарифен број 8543, четврти став, точка 4). Затоа уредот се распоредува во тарифна ознака 8543 70 90 како останати уреди и апарати со посебни функции кои не се спомнати, нити вклучени на друго место во Глава 85.
--	--	---


Прилог 347

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 664/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Преносен апарат со батериско напојување, за снимање и подготвување на видео записи, со димензии приближно 10 x 5 x 2 см и тежина отприлика 120 гр, кој се состои од: - леќи, - LCD екран со дијагонални димензии на дисплејот приближно 5 см (2 инча), - микрофон, - звучник, - процесор, - внатрешна литиум-јонска батерија, - внатрешна меморија со капацитет до 8 GB, - вграден ("flip out") USB приклучник, - HDMI излез, - вграден метал-оксиден полупроводен (CMOS) сензор. Апаратот има функција на дигитално зумирање во два чекора. Со апаратот може да се сними видео запис со резолуција 1280 x 720 пиксели со брзина од 30 слики во секунда во тек на најмногу 2 часа. Апаратот нема можност за снимање на фотографии. Видео записот снимен со апаратот може да се префрли на машина за автоматска обработка на податоци со употреба на вграден USB интерфејс или на телевизиски приемник со	8525 80 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8525 и тар. подброј 8525 80 и 8525 80 99. Исклучено е распоредувањето во тарифна ознака 8525 80 30 како дигитален фотоапарат бидејќи апаратот може да снима исклучиво само видео записи. Иако апаратот не ја врши функцијата на оптичко зумирање, сепак ќе се распореди како видео камера (види предмет C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, точка 17-29). Со оглед на неговите објективни карактеристики, апаратот е видео камера. Датотеките со видео записи можат да се префрлат од машина за автоматска обработка на податоци и да се складираат во апаратот и таа функција ја вршат самостално без никакви модификации. Затоа се смета дека апаратот може да снима видео записи и од други извори исто како и од вградена телевизиска камера (види предмет C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, точка 30-39). Затоа е исклучено распоредувањето во тарифна ознака 8525 80 91 како видео камера способна за складирање само звук и слики снимени од телевизиска камера. Апаратот се распоредува во тарифна ознака 8525 80 99 како останати видео камери.

употреба на HDMI кабел. Освен тоа, после прикажувањето видео записот може да се префрли од машината за автоматска обработка на податоци на апаратот со употреба на вграден USB интерфејс. Апаратот може да се употребува како преносен уред за складирање на податоци.		
---	--	--


Прилог 348

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 665/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Рачен електричен уред (т.н. “пиштол за лепење”) наменет за нанесување на топол растопен лепак на дрво и други материјали. Кукиштето на уредот е изработено од пластика, додека заменливата млазница изработена е од обичен метал. Млазницата може да се подесува и со неа може да се регулира протокот на лепак. Кога уредот е вклучен, цевката низ која протекува лепакот контролирана со термостат се загрева и на тој начин се загрева и заменливиот кертриџ со лепак (до максимална температура од 207 °C). Со загревање лепилото омекнува и може да се нанесува на материјалот на кој треба да се лепи. Уредот е наменет за професионална употреба, на пример во индустријата за амбалажа, во индустријата за намештај или при составување на штандови.	8419 89 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наменување на тар.број 8419 и тар. подброј 8419 89 и 8419 89 98. Распоредувањето во тарифен број 8205 како рачен алат од обичен метал, неспомнат ниту вклучен на друго место е исклучено бидејќи функцијата на уредот е опишана во Глава 84. Распоредувањето во тарифен број 8424 како механички уред за исфрлање, дисперзија или распрснување на течност или прав или пиштоли за прскање е исто така исклучено бидејќи лепилото не се исфрла, ниту се распрснува. Распоредувањето во тарифен број 8516 како електротоплински уред кој се употребува во домаќинството е исто така исклучено бидејќи уредот е предвиден за професионална употреба, а не за употреба во

	домаќинството (види Коментарски забелешки за ХС за тарифен број 8516, (Д)). Распоредувањето во тарифен број 8465 алатна машина за обработка на дрво е исто така исклучено бидејќи уредот не обработува дрво. Освен тоа, уредот не стои на подлога, односно е наменет за држење во рака (види и Коментарски забелешки на ХС за тарифен број 8465). Уредот е предвиден за обработка на материјал со постапка која вклучува промена на температурата на загревање (функција наведена во тарифен број 8419), и може да се смета како негова главна функција, како и за регулирање на протокот на лепилото, како и неговото нанесување (поединечна функција која е неспомнатата, ниту вклучена на друго место). Уредот затоа се распоредува во тарифна ознака 8419 89 98 како останати машини, електрично загревани, за обработка на материјалот.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер	

Прилог 349

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 666/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Статички конвертор во пластично куќиште (т.н. AC/DC конвертор), наменет за конверзија на наизменична струја AC (100 – 240 V) во еднонасочна струја DC (12 V, 1,5 A).	8504 40 82	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8504 и тар. подброј 8504 40 и 8504 40 82.

Кукиштето е опремено со приклучок за поврзување на наизменична струја и со електричен кабел, со должина од 1,5 метри, опремен со приклучок за еднонасочна струја, кој служи за употреба со разни апарати како конвертор AC/DC. AC/DC конверторот се користи за напојување на декодер на ТВ сигналот ("сет-топ" кутија). Исто така, може да се користи за напојување на многу други апарати, како што се телекомуникациските апарати, машини за автоматска обработка на податоци, апарати за снимање или репродукција на звук/слика, домаќински апарати, како и радио навигациски апарати. 		Распоредувањето во тарифна ознака 8504 40 30 како статички конвертор за употреба со телекомуникациони апарати, машини за автоматска обработка на податоци и нејзини единици е исклучено бидејќи AC/DC конверторот е наменет за употреба со разни апарати. Производот се распоредува во тарифна ознака 8504 40 82 како исправувач.
--	--	---

(*) Фотографијата е само од информативен карактер

Прилог 350

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 933/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во облик на жолт прав со мирис на банана, кој се состои од: - ензимски хидролизиран протеин изолат од сурутка (90% по тежина изразени во протеини), - соја лецитин (емулгатор), - природна арома на банана, - Е 104 (боја), и - сукралоза (засладувач). Производот е наменет за малопродажба во пластична кутија со нето содржина од 1,8 кг. Производот е наменет за мешање со пијалоци. Согласно етикетата на производот, една мерна лажица (30 гр) од производот треба да се помеша со приближно 3 dl вода или млеко.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 2106 и тар. подброј 2106 90 и 2106 90 92. Производот содржи хидролизирани белковини и затоа неможе да се распореди во тарифен број 3502. Производот неможе да се распореди во тарифен број 3504 поради присуство на одредени состојки (засладувач, боја и емулгатор) кои му даваат суштински карактер на прехранбениот производ од тарифен број 2106. Производот е прехранбен производ наменет за малопродажба и затоа се распоредува во тарифна ознака 2106 90 92.

Прилог 351

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 934/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ спакуван како сет, кој се состои од следните компоненти: - Правоаголно исечено парче (приближно 14 x 21 cm) изработено од пластична фолија во два слоја, печатено од предната страна со црни и	4911 91 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Оддел VII и наменување на тар.број 4911 и тар. подброј 4911 91 00. Производот е спакуван како сет за

бели мотиви. На задната страна на производот е исечено парче самолеплива лента. Со ова исечено парче можат да се одлепат шест веќе претходно изрежени налепници (пластичниот горен слој е релјефно обликуван). - Три маркери во различни бои. Маркерите се спакувани во мали пластични пакувања. Налепниците се бојат со маркерите и се наменети за украсување. 		малопродажба. Суштинскиот карактер му го даваат налепниците. Распоредувањето во тарифен број 3919 е исклучено бидејќи формата на налепницата не е рамна, односно е веќе претходно изрежена. Распоредувањето во тарифен број 3926 е исклучено бидејќи печатените мотиви не се во потполност споредни во однос на примарната употреба на стоката (види Забелешка 2 кон Оддел VII). Глава 49 го покрива, со неколку исклучоци, секој печатен материјал чија основна употреба е одредена на неговите печатени мотиви, текстови или илустрации (види Коментарски забелешки за ХС за Глава 49, Општи одредби, став еден). Самолепливите печатени налепници наменети за украсување се опфатени во тарифен број 4911 (види Коментарски забелешки за ХС за тарифен број 4911, точка (10)). Затоа, производот се распоредува во тарифна ознака 4911 91 00.
---	--	--

(*) Фотографијата е само од информативен карактер

Прилог 352

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 935/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот се состои од филм од метализиран полиетилен терефталат	7616 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за

(ПЕТ) кој се употребува како суровина за производство на алуминиумски пигмент и ги има следните карактеристики: - најмалку осум слоеви од алуминиум, со чистота 99,8% или повеќе, - оптичката густина на секој слој од алуминиум е до 3,0 D, - секој слој од алуминиум е одвоен со слој од акрилат полимер, - дебелина на секој слој од алуминиум е 30 нанометри (0,03 μm), - слоевите од алуминиум и слоевите од акрилат полимер се поставени на површината од ПЕТ (полиетилен терафталат) фолијата со дебелина од 12 μm. Производот е спакуван во ролни од 50 000 метри по должина.		примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 7616 и тар. подброј 7616 99 и 7616 99 90. Исклучено е распоредувањето во тарифен број 3212 како печатена фолија бидејќи производот не содржи метал во прав агломериран со врзувач, или метал или пигмент нанесен на површина и не е тип кој се употребува за печатење. Затоа, согласно Забелешка 6 кон Глава 32, производот не е печатена фолија. Бидејќи површината од ПЕТ фолијата служи како структурна подлога за слоевите од алуминиум и акрилатниот полимер на двете страни на подлогата од ПЕТ фолијата, затоа не му дава суштински карактер на производот. Суштински карактер му дава алуминиумот и затоа е исклучено распоредувањето како фолија од полиестер или пластична маса во тарифен број 3920 или 3921. Согласно Забелешка 1 (г) кон Глава 76, фолијата од тарифен број 7607 се состои од само еден слој од алуминиум кој може да биде на подлога од пластична маса. Производот има сложена структура бидејќи се состои од неколку слоеви од алуминиум кои се одвоени од ПЕТ фолијата со слоеви од акрилат полимер. Затоа, распоредувањето во тарифен број 7607 како фолија од алуминиум со подлога од пластични маси е исклучено. Производот се распоредува во тарифна ознака 7616 99 90 како останати производи од алуминиум.
---	--	---

Прилог 353

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 936/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ наменет за малопродажба во желатински капсули, од кои секоја содржи (во мг): - Симетикон: 275,5, - Желатин, глицерин, диметикон, титаниум диоксид (Е 171), калиум сорбат, боја за храна Е 110 и Е 122: отприлика 196. Производот ги смирува стомачните болки и ја спречува неговата надуеност. Согласно етикетата, производот е наменет за прехрана на луѓе во препорачана дневна доза од една до две капсули после секој главен оброк во текот на денот.	3004 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 (f) кон Глава 21 и наменување на тар.број 3004 и тар. подброј 3004 90 00. Производот има терапевтски својства поради присутноста на симетиконот. Затоа е исклучено распоредувањето на производот во тарифен број 2106 како прехранбен производ неспомнат ниту вклучен на друго место (види Забелешка 1 (f) кон Глава 21). Производот е наменет за малопродажба во одмерени дози и јасно се дефинирани одредени профилатички или терапевтски својства, на пример, против функционална диспепсија. Затоа, производот се распоредува во тарифна ознака 3004 90 00 како лек подготвен во одмерени дози за малопродажба.

Прилог 354

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 996/2016	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на прав кој се состои од суви лисја од дрво – моринга (<i>Moringa oleifera</i>). Производот се користи како состојка	1212 99 95	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број

за исхрана (како што се креми, намази, салати, пица, месо, супи или зачини) или посебно за подготовка на чај или како додаток во исхрана.		1212 и тар. подброј 1212 99 и 1212 99 95. Поради природата на растението, овој производ не е наменет исклучиво само за потрошувачка како зеленчук, односно неговата употреба е разна и сложена: се употребува како состојка во различни видови на храна или посебно за подготовка на чај или како додаток во исхрана. Затоа <i>Moringa oleifera</i> неможе да се распореди како зеленчук од тарифен број 0712. Распоредувањето во тарифен број 1211 се исклучува бидејќи иако станува збор за производ со позитивни ефекти на здравјето на луѓето, главна цел на употреба на овој производ не е "првенствено во парфимерија, во фармација или за инсектицидни, фунгицидни или слични цели" како што е наведено во текстот на тарифниот број. Со оглед на карактеристиките и својствата на производот, треба да се распореди во тарифна ознака 1212 99 95.
--	--	--

4496.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“, бр.202 и тоа:

- зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 6, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4177/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4497.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТ Г.П. 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување продажни цени за објект Г.П. 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје бр.02-12615/8-2 од 29.9.2016 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7597/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4498.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии - Управа за имотно - правни работи бр.42-10660/1 од 28 октомври 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/2015).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7653/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4499.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје, бр.02-414/6 од 6.9.2016 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 22.7.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7656/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4500.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Компјутерски базиран електромиограф	Neuro-Mep-Mikro	Неуро Софт	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7717/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4501.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Компјутерски базиран електромиограф	Neuro-Mep-Mikro	Неуро Софт	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Кавадарци.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7718/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4502.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА –
КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Компјутерски базиран електромиограф	Neuro-Mer-Mikro	Неуро Софт	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7721/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4503.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 14281 во КО Куманово, на ул. „Доне Божинов“ бр. 24 и тоа зграда 1,

намена на зграда и друг објект Б4-6, влез 1, кат –ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда - ДП, со внатрешна површина од 36 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7788/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4504.

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регистрација на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИН-
ТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15 и 208/15), во членот 2 зборовите: „31 декември 2016 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 2017 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7827/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4505.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КИНЕСКА
ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Паравани	PS-EQ18	Пројесан	10
2.	Масажни кревети	PS-CT 04	Пројесан	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за кинеска традиционална медицина - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за кинеска традиционална медицина - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7897/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4506.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА –
ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Апарат за анестезија со монитор	Avance CS 2 PRO	Dateks	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7899/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

4507.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

Реден број	Назив на апарат	Количина	Единечна вредност, изразена во денари
1.	Персонален компјутер TW945G, Haier/Teach (црвена ознака) во комплет со тастатура Haier и компјутерско глувче Haier	6	20.737,43
2.	Тенок клиент терминал XD2	30	247,39
3.	Мрежен адаптер за тенок клиент PCI X300	10	500,00
4.	Компјутерски звучници Tongfang	30	250,00
5.	Тастатура Haier PS/2	20	238,93
6.	Тастатура Tongfang PS/2	10	404,66
7.	Монитор Haier 15 ANV	10	8.513,55
8.	Мрежен кабел етернет 5м	15	35,07
9.	Мрежен кабел етернет 10м	15	70,14

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Сарај“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8130/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4508.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОХРАНИ
РОДИТЕЛИ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари, кои се наоѓаат на улица „А.Димовски“, на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, запишани во Имотен лист бр.48388, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.5 влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 25 м2,
- објект бр.5 влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 154 м2,
- објект бр.5 влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 51 м2 и
- објект бр.5 влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 14 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од пет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест на Здружението на самохрани родители - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Здружението на самохрани родители - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8143/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4509.

Врз основа на член 23 од Законот за воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.11.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2016/2017 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/16 и 168/16), во член 1 во воведната реченица бројот „42“ се заменува со бројот „54“.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„-12 студенти-питомци како редовни студенти, со стекнати најмалку 120 ЕКТС на високообразовните институции од областа на техничките науки во Репуб-

лика Македонија или на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, за потребите на военото воздухопловство на Армијата на Република Македонија, кои успешно ќе ја поминат селекцијата на земја во Центарот за обука на пилоти.

Постојните алинеи 2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8145/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4510.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Елвис Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, се именува Кадрије Салмани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 24 – 8255/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4511.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Лазо Димчов и
- Лидија Арсовска.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, се именуваат:

- Благој Делипетров и
- Тина Таскова Спасовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8322/1
7 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4512.

Врз основа на член 26 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За вршител на должноста директор на Центарот за управување со кризи, се избира Агрон Буцаку.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8340/1
14 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4513.

Врз основа на член 22 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007, 187/2013, 43/2014 и 215/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРО
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1. За вршител на должноста директор на Бирото за регионален развој, орган во состав на Министерството за локална самоуправа се именува Цемаил Елмази, досегашен директор на Бирото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8341/1 14 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4514.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2016 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 105/16) во делот I во воведната реченица износот „151.000.000,00“ се заменува со износот „281.000.000,00“.

Во табелата во точката I износот „151.000.000,00“ се заменува со износот „281.000.000,00“.

II

Во делот II во табелата во точката I износот „112.001.000,00“ се заменува со износот „128.001.000,00“.

Во точката 3 износот „36.000.000,00“ се заменува со износот „150.000.000,00“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7782/1 1 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
---	--

4515.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАНИ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16) во точката 5 износот „2.438.000.000,00“ се заменува со износот „2.440.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7947/1 1 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
--	--

4516.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје Бр. 24-8269/1 од 5 октомври 2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/2016 направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОД-
РЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ

Во точка 2 од Решението наместо:

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Куштрим Ахмети.

Треба да стои:

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Куштрим Ахмети.

Бр. 24-8269/1

5 октомври 2016 година

Скопје

Од Владата на Република

Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4517.

Врз основа на член 10 ставови (6) и (11) од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 22/07, 136/11, 164/13, 192/15 и 53/16) министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ
И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за добивање на знак на производителот и формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за доделување на знак на производителот.

Член 2

Барањето за добивање на знак на производител, се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот за доделување на знак на производителот на предметите од скапоцени метали (во натамошниот текст: регистар) е во форма на книга во А3 формат која содржи евиденциски листови кој се нумерирани и меѓусебно поврзани.

На предната страна на корицата на книгата од ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а под него со големи букви се впишани следните натписи: „Министерство за економија“ додека на средината стои назив „Регистар на ознаки и потекло“.

Евидентните листови од регистарот ги содржат следните податоци:

- реден број;
- подносител на барањето (правно лице или вршител на занаетчиска дејност);
- адреса на деловното седиште на подносителот (место, улица и број);
- адреса на просторијата/те каде се врши производството;
- број и датум на регистрирана дејност;
- број и датум на решението издадено од Бирото за метрологија;
- доделен знак за производител;
- број на матрица;
- земен отисок со број на плоча и број на поле и забелешка.

Формата и содржината на регистарот се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Регистарот се води во пишана форма.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за обрасците на барањето за добивање на знак за производител на предмети од скапоцени метали, решението за знак за производител, регистар за знак за производител и начинот на водење на регистар за знак на производител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/07).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-3146/3

26 октомври 2016 година

Скопје

Министер за економија,

Дритон Кучи, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Биро за метрологија

Б А Р А Њ Е
за добивање на знак на производител на предмети од скапоцени метали

Бараме да ни издадете знак на производител на предмети од скапоцени метали:

Назив на правното лице-

Подносител на барањето :

Седиште на правното лице –

подносител на барањето :

Единствен матичен број на
субјектот (ЕМБС):

Единствен даночен број на субјектот
(ЕДБС):

Лице за контакт:

Телефон за контакт

Електронска адреса (е-маил)

Скопје, __. __. 201__ година.

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 2



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

**Регистар за доделување на знак на производителот на предметите од
скапоцени метали**

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

4518.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СОДРЖАТ НА НАДВОРЕШНОТО И КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ, КАКО И СЛУЧАИТЕ КОГА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НАЛЕПНИЦА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/09).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-9017/1

31 октомври 2016 година

Скопје

Министер за здравство,

Никола Тодоров, с.р.

A					
4					
0					

ЗАПИСНИК

од сумирањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од Општинска изборна комисија _____

PROCESVERBAL

nga sumimi i rezultateve të votimit për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
nga Komisioni komunal i zgjedhjeve

HRAMUTNO

Baş avazikeribe,sumiribe thaj dikhjakeribe rezultatia baş alusaribe deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe tar AK baş alusaribaskoro than num.

Дел 4
Kotor IV
Pjesa 4

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
Formulari numero 21
Dženo 125 thaj 126 tar Alusaribaskro kanuniko
Formulari număr 21
Neni 125 dhe 126 nga Kodi Zgjedhor

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Kotor V- Thanlendutne prezententia taro patrinengere dendutne
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Anav thaj familjakoro anav lipanaja kole patrinakoro prezententi si ko so evidentirnela pe lengoro thanleibe numa na hramokerela o hramutno
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Kotor VI- Notikerina baši čipota baši sumiribe thaj dikhljakeribe o rezultatia
Pjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги
O prezententi taro patrinakoro dendutno taro kandidati
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës sëkandidatit i
даде следните забелешки:
dengja akale notikerina:
dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Anav thaj familjakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:
O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisia dengja akala notikerina:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*
** Ki čipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko ulavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea*
**Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Kotor VII – Komunakiri alusaribaskiri komisia
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

DŽENE:

ANËTARË:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | (име и презиме)
(anav thaj familjakoro anav)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(plevastesar hramovin)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(anav thaj familjakoro anav)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(plevastesar hramovin)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(anav thaj familjakoro anav)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(plevastesar hramovin)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(anav thaj familjakoro anav)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(plevastesar hramovin)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(anav thaj familjakoro anav)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(plevastesar hramovin)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на општинската изборна комисија
O dženo ki komunakiri alusaribaskiri komisia
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor

одби да го потпише записникот поради следните причини:
refuzoi ta nënshkruaj procesverbalin për këto arsye:
na manglja te hramonkerel o hramutno sebepe akala karane:

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6

Njësia zgjedhore nr.

(заокружете го бројот на Изборната единица)
(prethorjeni numri i pjesës zgjedhore)

Изборна јединица бр.

(заокружете број изборне јединице)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија
Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor
Део 1 – Подаци о Општинској изборној комисији

1	Општинска изборна комисија Komisioni komunal zgjedhor Општинска изборна комисија	
2	Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК Numri i plotë i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ Укупни број бирачких места за која је надлежна ОИК	
3	Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК Numri rendor i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ Редни број бирачких места за која је надлежна ОИК	

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК
Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ
Део 2 – Подаци о гласању за бирачка места која су под надлежношћу ОИК

4	Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список Numri i plotë i zgjedhësve për ato vendvotime të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore Укупни број бирача за та бирачка места уписаних у изводе из Бирачког списка	
5	Вкупен број на избирачи што гласале Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar Укупни број бирача који су гласали	
6	Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim Укупни број лица која су гласала, а која су на издржувању казне затвора или притвора	
7	Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm Укупни број гласача који су гласали, а кои су са статусом унутрашње раселених лица	
8	Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë arrestin shtëpiak Укупни број болесних и немоћних лица која су гласала и укупни број лица која су гласала а која су на издржувању мере кућног притвора	
9	Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП Numri i plotë të votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PDK Укупни број гласача који су гласали, а који су именувани за чланова БО у ДКП-у	

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК
Pjesa 3- Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ
Део 3 – Подаци о гласању за бирачка места за која је надлежна ОИК

10	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme Укупни број важечких гласачких листића	
11	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme Укупни број неважечких гласачких листића	
12	Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura Укупни број неупотребљених гласачких листића	

ПРОВЕРКА
VERIFIKIM
ПРОВЕРА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.

Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsëri.

У квадратите препишете броеве из одговарајућих редова.
Ако је разлика у другој колони (A – 4) различита од нуле молимо
вас да проверите поново.

10		A	
	+		-
11		4	
	+		=
12		0	
	=		
A			

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
Formulari numër 21
Neni 119 dhe 119a nga Kodi Zgjedhor
Образец број 21
Члан 125 и 126 Изборног законика

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave
Део 5 – Присутни представници подносилаца листи

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me anë të cilën lista është përfaqësues ku registronet pranja e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin
Име и презиме са знаком листе чији је представник при чему се евидентира њихово присуство, али не потпишују записник

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve
Део 6 – Примедбе на поступак сумирања и утврђивања резултата

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit i
Представник подносиоца листе кандидата
даде следните забелешки:
dha vërejtjet vijuese:
даје следеће примедбе: _____

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës
Име и презиме представника и назив подносиоца листе

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:

Anëtarët e komisionit komunal zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:

Члан општинске изборне комисије даје следеће примедбе: _____

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*
**Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi*
**У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилаже уз овај записник*

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor
Део 7 – Општинска изборна комисија

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК: _____

ЧЛЕНОВИ:	1.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
АНЕТАРЕ:	2.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
ЧЛАНОВИ:	3.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
	4.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)
		(име и презиме) (emri dhe mbiemri) (име и презиме)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë) (својеручни потпис)

Членот на општинската изборна комисија

Anëtarët e komisionit komunal zgjedhor refuzoi ta nënshkruaj

Члан општинске изборне комисије _____

одби да го потпише записникот поради следните причини:

procesverbalin për këto arsye:

одбио је да потпише записник из следећих разлога: _____

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor
Овај део попуњава председник Општинске изборне комисије

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
 Numaralı Seçim Bölgesi (заокружете го бројот на Изборната единица)
 (Seçim Bölgesi Numarasını Çeviriniz)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија
I Bölüm – Belediye Seçim Komisyon Bilgileri

- 1 Општинска изборна комисија
Belediye Seçim Komisyonu _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerleri toplam sayısı
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
BSK'nun yetkili olduğu seçim yerleri sıra numaraları _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК
II Bölüm – BSK Yetkisi Altında Bulunan Seçim Yerlerine İlişkin Bilgiler

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Seçim Listesi dökümlerine yazılı olan seçim yerleri toplam seçmen sayısı
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
Oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Tutuklu veya mahkum olan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
İç göç konumunda bulunan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,
а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Hasta ve fiziksel güce sahip olmayan kişiler ile ev hapsinde bulunan toplam seçmen sayısı
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
DKT'nde Seçim Heyeti Üyesi olan ve oy kullanan toplam seçmen sayısı

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК
III Bölüm - BSK Yetkisinde Bulunan Seçim Yerlerine İlişkin Bilgiler

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Toplam geçerli seçmen kağıdı sayısı
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Geçerli olmayan seçmen kağıdı sayısı
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Kullanılmayan seçmen kağıdı sayısı

**ПРОВЕРКА
KONTROL**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
 Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
 ве молиме проверете повторно.
 Mevcut sıralamaya göre sayıları söz konusu karelere yazınız.
 İkinci kolondaki (A - 4) sayı farkı sıfırın dışında bir sayıysa,
 o zaman lütfen tekrardan kontrol ediniz.

10 + 11 + 12 = A A - 4 = 0 	A - 4 = 0 A - 4 = 0
---	---

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
21 Formu
Seçim Kararnamesi 125. Ve 126 Maddesi

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
V Bölüm – Liste Takdim Edenler Temsilcileri

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот
Kimlik tarafına çalışmasının yapılabilmesi amacıyla takdim eden temsilcisinin ismi ve soyismi. Tutanağı imzalanmazlar.

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
VI Bölüm – Sonuçların Belirlenmesi ve Toplanması Süreci Notları

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги даде следните забелешки:

Seçim listesini takdim eden yetkili temsilci

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismi

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:

Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki notları ekledi:

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:
BAŞKAN:

ЧЛЕНОВИ:
ÜYELER:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 2. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 3. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| 4. | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |
| | (име и презиме)
(İsim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(İmza) |

Членот на општинската изборна комисија одби да го потпише записникот поради следните причини:
Seçim Heyeti Üyesi, aşağıda ifade edilen sebeplerden dolayı
sözkonusu tutanağı imzalamamaktadır

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Bu kısım Belediye Seçim Komisyonu Başkanı tarafından doldurulur

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
Njësia zgjedhore nr. _____

(заокружете го бројот на Изборната единица)
(rrethojeni numrin e njësia zgjedhore)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија

Pjesa 1 – Të dhëna për Komisionin komunal zgjedhor

- 1 Општинска изборна комисија
Komisioni komunal zgjedhor _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri i plotë i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ □ □ □ □
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
Numri rendor i vendvotimeve për të cilat kompetente është KKZ _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

Pjesa 2 – Të dhënat nga votimi për vendvotimet të cilat janë nën kompetencë të KKZ

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve për ato vendvotime të shënuara në certifikatat e Listës zgjedhore □ □ □ □ □ □
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të cilët kanë votuar □ □ □ □ □ □
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор
Numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë dënimin me burg ose paraburgim □ □ □ □ □ □
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица
Numri i plotë i votuesve të cilët kanë votuar, të cilët janë me status persona të shpërngulur të brendshëm □ □ □ □ □ □
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале,
а кои се на издржување на мерка куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar
dhe numri i plotë i personave të cilët kanë votuar, të cilët vuajnë arrestin shtëpiak □ □ □ □ □ □
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП
Numri i plotë të votuesve që kanë votuar, të cilët janë emëruar për anëtarë të KZ-së në PDK □ □ □ □ □ □

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

Pjesa 3- Të dhëna nga votimi për vendvotimet për të cilat kompetente është KKZ

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme □ □ □ □ □ □
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme □ □ □ □ □ □
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura □ □ □ □ □ □

**ПРОВЕРКА
VERIFIKIM**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafën e dytë (A-4) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsëri.

10 + 11 + 12 = A A - 4 = 0 	10 + 11 + 12 = A A - 4 = 0
--	--

GJITHSEJ

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик
Formulari numër 21
Neni 125 dhe 126 nga Kodi Zgjedhor

Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa 6 – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата на кандидат ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës sëkandidatit i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на општинската изборна комисија ги даде следните забелешки:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball**

Дел 7 - Општинска изборна комисија
Pjesa 7 – Komisioni Komunal Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:
KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:
ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на општинската изборна комисија одби да го потпише записникот поради следните причини:
Anëtar i komisionit komunal zgjedhor refuzoi ta nënshkruaj procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit komunal zgjedhor

Изборна единица бр. 1 2 3 4 5 6
(заокружете го бројот на Изборната единица)

Дел 1 - Податоци за Општинска изборна комисија

- 1 Општинска изборна комисија _____
- 2 Вкупен број на избирачки места за кои е надлежна ОИК □ □ □
- 3 Реден број на избирачки места за кои е надлежна ОИК
- _____
- _____
- _____
- _____

Дел 2 - Податоци за гласањето за избирачките места кои се под надлежност на ОИК

- 4 Вкупен број на избирачи за тие избирачки места запишани во изводите од Избирачкиот список □ □ □ □ □ □
- 5 Вкупен број на избирачи што гласале □ □ □ □ □ □
- 6 Вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување казна затвор или притвор □ □ □ □ □ □
- 7 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се со статус на внатрешно раселени лица □ □ □ □ □ □
- 8 Вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале и вкупен број на лица кои гласале, а кои се на издржување на мерка куќен притвор □ □ □ □ □ □
- 9 Вкупен број на гласачи што гласале, а кои се именувани за членови на ИО во ДКП □ □ □ □ □ □

Дел 3 - Податоци од гласањето за избирачките места за кои е надлежна ОИК

- 10 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □
- 11 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □
- 12 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња □ □ □ □ □ □

ПРОВЕРКА

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 4) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.

10 + 11 + 12 = A 	A - 4 = 0
---	---

[illegible]

Образец број 21
Член 125 и 126 од Изборниот законик**Дел 5 - Присутни претставници на подносителите на листи**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел 6 - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеПретставникот на подносителот на листата на кандидат
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Членот на општинската изборна комисија
ги даде следните забелешки:

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел 7 - Општинска изборна комисија**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

_____	_____
(име и презиме)	(своерачен потпис)

ЧЛЕНОВИ:

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (своерачен потпис) |
| 2. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (своерачен потпис) |
| 3. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (своерачен потпис) |
| 4. | _____ | _____ |
| | (име и презиме) | (своерачен потпис) |

Членот на општинската изборна комисија
одби да го потпише записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на Општинската изборна комисија

Изборна единица бр. 7
Njësia zgjedhore nr. 7

Дел I
Pjesa 1

- 1 Вкупен број на избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri i plotë i vendvotimeve në PDK ku është votuar □ □ □ □ □ □
- 2 Реден број / име на сите избирачки места во ДКП каде што е гласано
Numri rendor / emri i të gjitha vendvotimeve në PDK ku është votuar
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Дел II
Pjesa II

- 3 Вкупен број на избирачи запишани во посебните изводи од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve të shënuara në certifikata të veçanta nga Lista zgjedhore □ □ □ □ □ □
- 4 Вкупен број на избирачи што гласале
Numri i plotë i zgjedhësve që kanë votuar □ □ □ □ □ □
- 5 Вкупен број на лица кои гласале со помош
Numri i plotë i personave që kanë votuar me ndihmë □ □ □ □ □ □

Дел III
Pjesa III

- 6 Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të vlefshme □ □ □ □ □ □
- 7 Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pavlefshme □ □ □ □ □ □
- 8 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura □ □ □ □ □ □

ПРОВЕРКА
VERIFIKIM

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните редови.
Доколку разликата во втората колона (A - 3) е различна од нула
ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shënoni numrat e radhëve përkatëse.
Nëse dallimi në grafën e dytë (A-3) është ndryshe nga zero
ju lutemi të verifikoni përsëri.

6 + 7 + 8 = A 	A - 3 = 0
--	---

[illegible]

Образец број 21гс
Член 127а и 128 од Изборниот законик
Formulari numër 21gs
Neni 127a dhe 128 nga Kodi Zgjedhor

Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa 5 – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник
Emri dhe mbiemri me shprehje në cilën listë është përfaqësues

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa VI – Vërejtje për procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve

Претставникот на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i parashtruesit të listës së kandidatit
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Овој дел го пополнува претседателот на Државната изборна комисија
Këtë pjesë e plotëson kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball**

Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Pjesa 7 – Komisioni Shtetëror Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:	Александар Чичаковски	_____	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
KRYETAR:	Aleksandar Çiçakovski	_____	
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ:	Реџеп Прекопуца	_____	(своерачен потпис)
NËNKRYETAR:	Subhi Jakupi	_____	
ЧЛЕН:	Атанас Урумов	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Atanas Urumov	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Сашо Срцев	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Sasho Srcev	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Силвана Бонева	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Silvana Boneva	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Субхи Јакупи	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Subhi Jakupi	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Виолета Дума	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Bedredin Ibraimi	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Игор Милев	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Igor Milev	_____	(nënshkrimi me dorë)
ЧЛЕН:	Бедредин Ибраими	_____	(своерачен потпис)
ANËTAR:	Bedredin Ibraimi	_____	(nënshkrimi me dorë)

Датум, место и час
Data, vendi dhe ora

ВКУПНО

Образец број 21гс
Член 127а и 128 од Изборниот законик**Дел V - Присутни претставници на подносителите на листи**

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник

Дел VI - Забелешки за постапката на сумирање и утврдување на резултатитеПретставникот на подносителот на листата _____
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на Државната изборна комисија

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел VII - ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**ПРЕТСЕДАТЕЛ: _____ **Александар Чичаковски** _____
(своерачен потпис)ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ: _____ **Реџеп Прекопуца** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Атанас Урумов** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Сашо Срцев** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Силвана Бонева** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Субхи Јакупи** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Виолета Дума** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Игор Милев** _____
(своерачен потпис)ЧЛЕН: _____ **Бедредин Ибраими** _____
(своерачен потпис)

Датум, место и час

Држава:
Shteti:
Град:
Qyteti:

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место**Рjesа I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit**

- 1 Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuar

	-		+	1	=	
Сеп. бр. на последно гл. ливче: Nr. ser. i fletëvotimit të fundit						
Сеп. бр. на првото гл. ливче: Nr. ser. i fletëvotimit të parë						

Дел II**Рjesа II**

- 2 Време на започнување на гласањето
Koha e fillimit të votimit

:	:
ЧАСОТ ORA	

- 3 Време на завршување на гласањето
Koha e përfundimit të votimit

:	:
ЧАСОТ ORA	

- 4 Време на затворање на
гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit

:	:
ЧАСОТ ORA	

- 5 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат
причините и времетраењето на прекилот:
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet
dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III**Рjesа III**

- 6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот
извод од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotimin në PDK sipas certifikatës të veçantë nga Lista Zgjedhore

- 7 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të papërdorura

- 8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале
Numri i plotë i zgjedhësve të nënshkruara në certifikatën e listës zgjedhore të cilët kanë votuar

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Рjesа IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)**

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese

Име и презиме на претставникот и име на подносителот на листата:
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

* Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник

* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball

**Прва проверка пред отворање на гласачкото место
Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit**

Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња
е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список.
Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet
me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit.
Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони.
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse.

1				
6				

Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте
предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од коналот
за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.

Несе dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një
numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave
te shpërngulur të brendshëm dhe të burgosur.

**Втора проверка по затворање на избирачкото место
Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit**

Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку
разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно.
Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Nese dallimi është ndryshe
nga zero ju lutemi verifikoni përsëri.

10					9					10				
11					8					11				
9										7				
										1				

**ВКУПНО
GJITHSEJ**

Образец број 16гс
Член 104, 113а став 5, 114, 116, 117
и 118 став 3 од Изборниот законик
Formulari numër 16gs
Neni 104, 113a paragrafi 5, 114, 116, 117
dhe 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи Рjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите Рjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде
следните забелешки:
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
* Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**

Дел IX - Избирачки одбор Рjesa IX – Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на избирачкиот одбор не го потпиша
записникот поради следните причини:
Anëtar i këshillit zgjedhor nuk e nënshkroi
procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora

Држава: _____

Град: _____

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачкото место

1 Вкупен број на примени гласачки ливчиња

Сер. бр. на последно гл. ливче

Сер. бр. на првото гл. ливче

+ 1

=

Дел II

2 Време на започнување на гласањето

часот

3 Време на завршување на гласањето

часот

4 Време на затворање на гласачкото место

часот

5 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

6 Вкупен број на избирачи во избирачкото место во ДКП според посебниот извод од Избирачкиот список

7 Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња

8 Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале

**Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Овластениот претставник на подносителот на листата _____
ги даде следните забелешки: _____

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор _____
ги даде следните забелешки: _____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Втора проверка по затворање на избирачкото место
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. 1 6 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. 10 11 9 9 8

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето за избор на пратеници во собранието на Република Македонија од
ИО за избирачко место бр. _____ во ДКП на РМ _____ за Изборна единица 7

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

9	Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија	
10	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	
11	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	
12	Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами	

Дел VI

број на листа	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ
		ВКУПНО	

Образец број 16гс
Член 104,113а став 5, 114, 116, 117 и
118 став 3 од Изборниот законик

Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите

Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**

Дел IX - Избирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

_____ (име и презиме) , _____ (своерачен потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____ (име и презиме) , _____ (своерачен потпис)
2. _____ (име и презиме) , _____ (своерачен потпис)
3. _____ (име и презиме) , _____ (своерачен потпис)
4. _____ (име и презиме) , _____ (своерачен потпис)

Членот на избирачкиот одбор
не го потпиша записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место
Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

- 1 ОИК
KKZ []
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor []
- 3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuara
- + 1 =
- Сер. бр. на последно гл. лице
nr. ser. i fletëvotimit të fundit
- Сер. бр. на првото гл. лице
nr. ser. i fletëvotimit të parë

Дел II
Pjesa II

- 4 Време на започнување на гласањето
Koha e fillimit të votimit [] : []
часот
ora
- 5 Време на завршување на гласањето
Koha e përfundimit të votimit [] : []
часот
ora
- 6 Време на затворање на
гласачкото место
Koha e mbylljes së vendvotimit [] : []
часот
ora
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат
причините и времетраењето на прекилот.
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit,
të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:

Дел III
Pjesa III

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore [] [] [] []
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна
куќен притвор
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të
cilët janë në arrest shtëpiak [] [] [] []

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Pjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit**
(Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor
i dha vërejtjet vijuese:

Свој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Свој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
*** Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit	Втора проверка по затворање на избирачкото место	Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përputhet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. 3 8 = Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koci për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit.		Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. 13 14 12 + - = 12 11 + - =	

13

14

10

3

+

-

=

[illegible]

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Formulari numër 16

Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи**Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave**Присутни претставници на подносителите на листи:
Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve**Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës
i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
*** Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**

Дел IX - Избирачки одбор**Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

ANËTARË:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 2. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 3. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| 4. | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |
| | (име и презиме)
(emri dhe mbiemri) | (своерачен потпис)
(nënshkrimi me dorë) |

Членот на избирачкиот одбор

не го потпиша записникот поради следните причини:

Anëtar i këshillit zgjedhor nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-sëДатум, место и час
Data, muaji dhe ora

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место Kotor I- Pherela pe anglal phravibe tar alusaribaskere thana Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit

1 ОИК
КАК
KKZ

2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
Numero taro chinavibe baši formiribe alusaribaskoro komiteti
Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor

3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња
Sahno gendo lende avazikeribaskere patrore
Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuara

Сер. бр. на последно гл. ливче
Ser. num. Taro pasuro avpetboro
nr. ser. i fletëvotimit të fundit

Сер. бр. на првото гл. ливче
Ser. num. Tar. ekgjo avpetboro
nr. ser. i fletëvotimit të parë

- + 1 =

Дел II Kotor II Pjesa II

4 Време на започнување на гласањето
Vakti kana shurakerija o avazikeribe
Koha e fillimit të votimit : часот
ari ora

5 Време на завршување на гласањето
Vakti kana agorkergja o avazikeribe
Koha e përfundimit të votimit : часот
ari ora

6 Време на затворање на
гласачкото место
Vakti kana agorkergja o avazikeribe
Koha e mbylljes së vendvotimit : часот
ari ora

7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат
причините и времетраењето на прекилот:
Nëse ka pasur ndërprerje të votimit,
të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes:
Dëkabor shënohin kohëzgjatjen e ndërprerjes
o karane thaj vakti taro chinavibe:

Дел III Kotor III Pjesa III

8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
Sahno gendo alusarutne ko alusaribaskoro than aso ikalin tar Alusaribaskiri patrin
Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore

9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна
кукен притвор
Sahno gendo nasvale thaj bitakatime dëna kola avazikergje thaj dëna
kola si ko ikeribe dëza khereskoro phanlipe
Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të
cilët janë në arrest shtëpiak

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место) Kotor IV- Notikerina baš avazikeribaskiri chipota (Pherela pe sigate pala ko phandibe atr alusaribaskoro than) Pjesa IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)

Овластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:
Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:
O radhime prezententi taro patrinakoro dendutno dengja akala notikerina:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës
Anav thaj familjakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
O radhime prezententi taro patrinakoro
dendutno dengja akala notikerina:
Anëtar i këshillit zgjedhor
i dha vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Anav thaj familjakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Anav thaj familjakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko ulavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Avgo dikhlarin anglal phravibe tar avazikeribaskoro than Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit	Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Rodaja tumendar te dikhen o numero taro lende avazikeribaskere patrore si li jekthajek e numeroja hramome alusarutne ki alusaribaskiri patrin Ju lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përfuthet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Ko kvadrata hramonen o numeroja tar adekvatna kolone Në katorë shkruani numrat nga grafet përkatëse 3 8 Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga kochani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. Ako je razlika različitat od nule molimo vas da proverite ponovo. Имајте у виду да је одређени број гласачких листића можда уклоњени из свежња за гласање унутрашње раселених лица и затвореника.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Ko kvadrata hramonen o numeroja tar adekvatna kolone Në katorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Dëkabor o turlipe si vaver taro zero rodaja tumendar te dikhen palem Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. 13 14 12 12 11 13 14 10 3

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Formulari numero 16

dženo 104, 114, 116, 118 stavi 3 tar Alusaribaskoro kanuniko

Formulari numër 16

Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи
Kotor VII - Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne
Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave

Присутни претставници на подносителите на листи:

Thanlëndutne prezententia taro patrinengere dendutne

Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Anav thaj familakoro anav lipar naja kole patrinakoro prententi si ko so evidentiala pe lengoro tharilebe, numa na hramonena o hramutno
Emri dhe mbiemri me shenje në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet prania e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Kotor VIII - Notikerina baši chipota baši sumiribe thaj dikhljakeribe o rezultatia
Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për pëmbledhje dhe vërtetim të rezultateve

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

O gadzime prezententi taro patrinakro dendutno dengja akala notikerina:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Anav thaj familakoro anav thaj anav taro patrinakoro dendutno
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
O dženo ko alusaribaskoro komiteti
dengja akala notikerina:
Anëtarë i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kotor pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kotor pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Ki chipota taro zaruri o notikerina šaj te liparen pe ko luavdo hramutno kova dela pe akale hramutnea**

***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbalin të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverballi**

Дел IX - Избирачки одбор
Kotor IX - Alusaribaskoro komiteti
Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

PREZIDENTI:

KRYETAR:

ЧЛЕНОВИ:

DŽENE:

ANËTARË:

1.

2.

3.

4.

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)

(име и презиме)
(anav thaj familakoro anav)
(emri dhe mbiemri)

(своерачен потпис)
(plevastesa hramovin)
(nënshkrimi me dorë)

(своерачен потпис)
(plevastesa hramovin)
(nënshkrimi me dorë)

(своерачен потпис)
(plevastesa hramovin)
(nënshkrimi me dorë)

(своерачен потпис)
(plevastesa hramovin)
(nënshkrimi me dorë)

(своерачен потпис)
(plevastesa hramovin)
(nënshkrimi me dorë)

Членот на избирачкиот одбор
O dženo ko alusaribaskoro komiteti
Anëtarë i këshillit zgjedhor

не го потпиша записникот поради следните причини:
na hramongia o hramutno tar akala karane:
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Akava kotor pherela le o prezidenti ko alusaribaskoro komiteti
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor

Потпис на претседателот на ИО
Hramovin taro prezidenti ki AK
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së

Датум, место и час
Data, than thaj ari
Data, muaji dhe ora

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место**Рјеса I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit****Део I – Попуњава се пре отворања бирачког места**

1	ОИК KKZ ОИК		
2	Број на решението за формирање на избирачкиот одбор Numri i vendimit për formimin e këshillit zgjedhor Број решења о формирању бирачког одбора		
3	Вкупен број на примени гласачки ливчиња Numri i plotë i fletëvotimeve të pranuara Укупни број примљених гласачких листића	Сер. бр. на последно гл. ливче nr. ser. i fletëvotimit të fundit Сер.бр. последњег гл. листића	Сер. бр. на првото гл. ливче nr. ser. i fletëvotimit të parë Сер.бр. првог гл. листића

- + 1 =

**Дел II
Рјеса II
Део II**

4	:	5	:
Време на започнување на гласањето Koha e fillimit të votimit Време започињања гласања	часот ora часова	Време на завршување на гласањето Koha e përfundimit të votimit Време завршетка гласања	часот ora часова
6	:	7	:
Време на затворање на гласачкото место Koha e mbylljes së vendvotimit Време затварања гласачког места	часот ora часова	Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот: Nëse ka pasur ndërprerje të votimit, të shënohen arsyet dhe kohëzgjatja e ndërprerjes: Уколико је било прекида гласања навести разлоге и трајање прекида:	часот ora часова

**Дел III
Рјеса III
Део III**

8	Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список Numri i plotë i zgjedhësve në vendvotim sipas certifikatës nga Lista zgjedhore Укупни број бирача на бирачком месту по изводу из Бирачког списка	
9	Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор Numri i plotë i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të cilët kanë votuar dhe persona të cilët janë në arrest shtëpiak Укупни број болесних и немоћних лица која су гласала и лица која су на издржавању казне кућног притвора	

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**Рјеса IV – Vërejtje për procedurën e votimit (Plotësohet menjëherë pas mbylljes së vendvotimit)****Део IV – Примедбе на поступак гласања (Попуњава се одмах по затварању гласачког места)**

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки: Përfatësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese: Овлашћени претставник подносиоца листе даје следеће примедбе:	Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата Emri dhe mbiemri i përfatësuesit dhe emri i parashtruesit të listës Име и презиме претставника и назив подносиоца листе
---	---

Членот на избирачкиот одбор ги даде следните забелешки:
Anëtarin e këshillit zgjedhor i dha vërejtjet vijuese:
Члан бирачког одбора даје следеће примедбе:

Сеј дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Овај део попуњава претседник бирачког одбора

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Овај део попуњава претседник бирачког одбора

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**
***Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball**
***У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник коју се прилаже уз овај записник**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Verifikimi i parë para hapjes së vendvotimit Прва проверка пре отворања гласачког места	Втора проверка по затворање на избирачкото место Verifikimi i dytë pas mbylljes së qendrës së votimit Друга проверка по затварању бирачког места
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ју lutemi të verifikoni nëse numri i fletëvotimeve të pranuar përfuthet me numrin e zgjedhësve të regjistruar në listën e votimit. Молимо вас проверете да ли је број добиених гласачких листића једнак уписаних бирача у бирачком списку. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse У квадратите препишите броеве из одговарајућих колони 3 - 8 = = Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кошанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi të verifikoni përsëri. Keni parasysh se një numër i caktuar i fletëvotimeve ndoshta janë larguar nga koçani për votim të personave të shpërngulur të brendshëm dhe të burgosurit. Ако је разлика различита од нуле молимо вас да проверите поново. Имајте у виду да је одређени број гласачких листића можда уклоњен из свежња за гласање унутрашње раселених лица и затвореника.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Në katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. У квадратите препишите броеве из одговарајућих колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Nëse dallimi është ndryshe nga zero ju lutemi verifikoni përsëri. Ако је разлика различита од нуле молимо вас проверите поново. 13 + 14 - 12 = = 12 - 11 = = 13 + 14 + 10 - 3 = =

[illegible]

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Formulari numër 16

Neni 104, 114, 116, 117, 118 paragrafi 3 nga Kodi Zgjedhor

Образец број 16

Члан 104, 114, 116, 117, 118 став 3 Изборног законика

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи
Pjesa VII – Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave
Део VII – Присутни претставници подносилаца листи

Присутни претставници на подносителите на листи:

Përfaqësues të pranishëm të parashtruesve të listave:

Присутни претставници подносилаца листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира неговото присуство, но не го потпишуваат записникот
Emri dhe mbiemri me shenjë në cilën listë është përfaqësues ku regjistrohet praninë e tyre, por nuk e nënshkruajnë procesverbalin
Име и презиме со назнаком листе чиј е претставник при чему се евидентира негово присуство, али не потпишуу записник

Дел VIII – Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите
Pjesa VIII – Vërejtje për procedurën për përmbledhje dhe vërtetim të rezultateve
Део VIII – Примедбе на поступак сумирања и утврђивања резултата

Овластениот претставник на подносителот на листата ги даде следните забелешки:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës i dha vërejtjet vijuese:

Овлашћени претставник подносиоца листе даје следеће примедбе:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit dhe emri i parashtruesit të listës
Име и презиме претставника и назив подносиоца листе

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Anëtar i këshillit zgjedhor i dha
vërejtjet vijuese:
Члан бирачког одбора даје
следеће примедбе:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Свај део попуњава председник бирачког одбора

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Свај део попуњава председник бирачког одбора

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник**Në rast të nevojës, vërejtjet mund të shënohen në procesverbal të veçantë i cili do t'i bashkëngjitet këtij procesverball*****У случају потребе примедбе могу да се наведу у посебан записник који се прилага уз овај записник****Дел IX – Избирачки одбор**
Pjesa IX – Këshilli Zgjedhor
Део IX – Бирачки одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

KRYETAR:

ПРЕДСЕДНИК:

ЧЛЕНОВИ:	1.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
АНЕТАРЕ:		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
ЧЛАНОВИ:	2.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
	3.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
	4.	(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)
		(име и презиме) (emri dhe mbiemri)	(своерачен потпис) (nënshkrimi me dorë)

Членот на избирачкиот одбор
Anëtar i këshillit zgjedhor
Члан бирачког одбора

не го потпиша записникот поради следните причини:
nuk e nënshkroi procesverbalin për këto arsye:
није потписао записник из следећих разлога:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Këtë pjesë e plotëson kryetari i këshillit zgjedhor
Свај део попуњава председник бирачког одбора

Потпис на претседателот на ИО
Nënshkrimi i kryetarit të KZ-së
Потпис председника БО

Датум, место и час
Data, muaji dhe ora
Датум, место и час

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место**Pjesa I – Plotësohet para hapjes së vendvotimit**

1	ОИК ВШК	
2	Број на решението за формирање на избирачкиот одбор Seçim Heyeti oluşturma karar numarası	
3	Вкупен број на примени гласачки ливчиња Kabul edilen seçmen kağıdı toplam sayısı	- + 1 =

Сер. бр. на последно гл. ливче
Son seçmen kağıdı seri numarası
Сер. бр. на првото гл. ливче
İlk seçmen kağıdı seri numarası

**Дел II
II. Bölüm**

4	Време на започнување на гласањето Seçimin başlama	: часот saati	5	Време на завршување на гласањето Seçimin bitiş	: часот saati
6	Време на затворање на гласачкото место Seçim sandığının kapatılması	: часот saati	7	Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот. Seçim işlemleri sırasında herhangi bir engelle karşılaşıya kalınması durumunun açıklanması:	

**Дел III
III. Bölüm**

8	Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список Seçim Listesi dökümüne istinaden seçim yeri toplam seçmen sayısı	
9	Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор NHasta ve fiziksel güce sahip olmayan kişiler ile ev hapsinde bulunan toplam seçmen sayısı	

Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето (Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**IV Seçim Süreci Notları (Seçim Sandığı'nın kapatılmasının hemen ardından doldurulur)**

Овластениот претставник на подносителот на листата

ги даде следните забелешки:

Seçim listesini takdim eden yetkili temsilci

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
 Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismi

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:
Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki
notları ekledi:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
 Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
 Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.**

Прва проверка пред отворање на гласачкото место Seçim Sandığı'nın Açılmasından Önce Birinci Kontrol	Втора проверка по затворање на избирачкото место Seçim Sandığı'nın Açılmasından Önce İkinci Kontrol
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Lütfen Seçim Listesi'nde kaydı bulunan kişi sayısının, elde edilen seçim kağıdı sayısına eşit olup olmadığını kontrol ediniz. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Aşağıdaki karelere, kolon sayılarını yazınız. 3 8 = Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници. Aradaki fark sıfırdan farklı bir rakamsa, o zaman lütfen ikinci sefer kontrol ediniz. Belirli sayıdaki seçim kağıtlarının, içgöç yaşayanlar ve mahkum olanlar için koparıldığını gözönünde bulundurun.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Né katrorë shkruani numrat nga grafet përkatëse. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Aradaki fark sıfırdan farklı bir rakamsa, o zaman lütfen ikinci sefer kontrol ediniz. 13 14 12 + - = 12 11 = + - =

13

14

10

3

=

ЗАПИСНИК

за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

TUTANAĞI

Sonuçlarının Belirlenmesi Toplanması ve Oy Kullanılması _____ Numaralı Seçim Bölgesi'nde Makedonya Cumhuriyeti
Meclisi Milletvekilleri Seçim

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место
V Bölüm - Toplama, Doldurma İşlemi Seçim Sandığının Kapatılmasının Ardından Yapılır

- | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња
Seçim sandığında yer alan toplam seçmen kağıdı sayısı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11 | Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале
Oy kullanan ve seçim listesi dökümünü imzalayan toplam seçmen sayısı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 12 | Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија
Seçim sandığına eklenen seçmen kağıdı toplam sayısı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 | Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња
Geçerli olmayan toplam seçmen kağıdı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 14 | Вкупен број на важечки гласачки ливчиња
Geçerli olan toplam seçmen kağıdı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 15 | Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами
Tek başına oy kullanamayan toplam seçmen sayısı | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Дел VI
VI Bölüm

број на листа Liste Sayısı	НАЗИВ НА ЛИСТАТА LİSTE ADI	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛСТАТА LİSTE BAŞININ İSMİ VE SOYİSMİ	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ ELDE EDİLEN OYLAR					

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

16 Formu

Seçim Kararnamesi 104, 114, 116, 117, 118. Maddesi 3. Fıkrası

Дел VII – Присутни претставници на подносителите на листи**VII Bölüm – Liste Takdim Edenler Temsilcileri**

Присутни претставници на подносителите на листи:

Liste takdim edenler temsilcileri:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот
Kimlik tarana çalışmasının yapılabilmesi amacıyla takdim eden temsilcilerin ismi ve soyismi. Tutanagi imzalanmaz.

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатите**VIII Bölüm – Sonuçların Belirlenmesi ve Toplanması Süreci Notları**

Овластениот претставник на подносителот на листата

ги даде следните забелешки:

Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës

i dha vërejtjet vijuese:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата
Temsilci ismi ve soyismi ile listeyi takdim eden ismi

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

Членот на избирачкиот одбор

ги даде следните забелешки:

Seçim Heyeti Üyesi aşağıdaki notları ekledi:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

***Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник
*İhtiyaç duyulması takdirde notlar, sözkonusu tutanağın ekine dahil edilecek olan ayrı bir tutanak halinde sunulabilir.**

Дел IX - Избирачки одбор**IX Bölüm – Seçim Heyeti**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

BAŞKAN:

ЧЛЕНОВИ:

ÜYELER:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. | (име и презиме)
(isim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(imza) |
| 2. | (име и презиме)
(isim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(imza) |
| 3. | (име и презиме)
(isim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(imza) |
| 4. | (име и презиме)
(isim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(imza) |
| | (име и презиме)
(isim ve Soyisim) | (своерачен потпис)
(imza) |

Членот на избирачкиот одбор

не го потпиша записникот поради следните причини:

Seçim Heyeti Üyesi, aşağıda ifade edilen sebeplerden dolayı sözkonusu tutanağı imzalamamaktadır:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор
Bu kısım Seçim Heyet Başkanı tarafından doldurulur

Потпис на претседателот на ИО
Seçim Heyeti Başkanı – Imza

Датум, место и час
Tarih Yer ve Saat

Дел I - Се пополнува пред отворање на избирачко место

- 1 ОИК
- 2 Број на решението за формирање на избирачкиот одбор
- 3 Вкупен број на примени гласачки ливчиња - + 1 =
Сер. бр. на последно гл. ливче Сер. бр. на првото гл. ливче

Дел II

- 4 Време на започнување на гласањето : часот
- 5 Време на завршување на гласањето : часот
- 6 Време на затворање на гласачкото место : часот
- 7 Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот:

Дел III

- 8 Вкупен број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список
- 9 Вкупен број болни и немоќни лица кои гласале и лица кои се на издржување на казна куќен притвор

**Дел IV - Забелешки за постапката на гласањето
(Се пополнува веднаш по затворање на гласачкото место)**

Овластениот претставник на подносителот на листата _____
 ги даде следните забелешки: Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Членот на избирачкиот одбор _____
 ги даде следните забелешки:

**Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*

Прва проверка пред отворање на гласачкото место	Втора проверка по затворање на избирачкото место
Ве молиме проверете дали бројот на добиени гласачки ливчиња е еднаков на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. 3 8 = Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. Имајте предвид дека одреден број на гласачки ливчиња можеби се отстранети од кочанот за гласање на внатрешно раселени лица и затвореници.	Во квадратите препишете ги броевите од соодветните колони. Доколку разликата е различна од нула ве молиме проверете повторно. 13 + 14 - 12 = 12 - 11 = 13 + 14 + 10 - 3 =

ЗАПИСНИК
за гласање, сумирање и утврдување на резултати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
од ИО за избирачко место бр. _____

Дел V - Сумирање, се пополнува по затворање на избирачкото место

10	Вкупен број на неупотребени гласачки ливчиња	
11	Вкупен број на избирачи потпишани во изводот од избирачкиот список кои гласале	
12	Вкупен број на гласачки ливчиња внесени во гласачката кутија	
13	Вкупен број на неважечки гласачки ливчиња	
14	Вкупен број на важечки гласачки ливчиња	
15	Вкупен број на лица кои не можат да гласаат сами	

Дел VI

број на листа	НАЗИВ НА ЛИСТАТА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТАТА	ДОБИЕНИ ГЛАСОВИ
ВКУПНО			

Образец број 16

Член 104, 114, 116, 117, 118 став 3 од Изборниот законик

Дел VII - Присутни претставници на подносителите на листи

Присутни претставници на подносителите на листи:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Име и презиме со назнака на која листа е претставник при што се евидентира нивното присуство, но не го потпишуваат записникот

Дел VIII - Забелешки за постапката за сумирање и утврдување на резултатитеОвластениот претставник на подносителот на листата
ги даде следните забелешки:

Име и презиме на претставникот и назив на подносителот на листата

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Членот на избирачкиот одбор
ги даде следните забелешки:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Во случај на потреба забелешките можат да се наведат во посебен записник кој се приложува кон овој записник*Дел IX - Избирачки одбор**

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

(име и презиме) (своерачен потпис)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
(име и презиме) (своерачен потпис)
2. _____
(име и презиме) (своерачен потпис)
3. _____
(име и презиме) (своерачен потпис)
4. _____
(име и презиме) (своерачен потпис)

Членот на избирачкиот одбор
не го потпиша записникот поради следните причини:

Овој дел го пополнува претседателот на избирачкиот одбор

Потпис на претседателот на ИО

Датум, место и час

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4520.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 200 И 2000 ДЕНАРИ

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари со ознака на печатење „НОЕМВРИ 2016 година“ и со белези утврдени во Одлуката за издавање и основни белези на книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/15), почнувајќи од 15 декември 2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/XII-1/2016 Гувернер и претседавач
3 ноември 2016 година на Советот на Народната банка
Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4521.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 1000 ДЕНАРИ

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари во апоен од 1000 денари со ознака на печатење „ДЕКЕМВРИ 2016“ и со белези утврдени во Одлуката за издавање, апоенска структура и основни белези на книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/96) и Одлуката за издавање и печатење на банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/03), почнувајќи од 15 јануари 2017 година.

2. Со пуштањето во оптек на книжните пари од точка 1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на Република Македонија во важност ќе бидат, паралелно и книжните пари во апоен од 1000 денари издадени според Одлуката за издавање, апоенска структура и ос-

новни белези на книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/96) и Одлуката за издавање и печатење на банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/03).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/XII-2/2016 Гувернер и претседавач
3 ноември 2016 година на Советот на Народната банка
Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4522.

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА КОВАНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 2 ДЕНАРИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните белези на кованите пари во апоен од 2 денари, што ги издава Народната банка на Република Македонија.

2. Кованите пари во апоен од 2 денари се изработуваат од челик обложен со два слоја, од кои првиот слој е изработен од бакар, а вториот од легура на бакар и цинк.

3. Кованите пари во апоен од 2 денари се изработуваат со пречник од 25,50 мм, дебелина од 1,80 мм и тежина од 6,20 грама.

За секоја кована пара е дозволено отстапување од 0,05 мм над или под пречникот утврден во став 1 на овој член, 0,08 мм над или под дебелината утврдена во став 1 на овој член, а за тежината е дозволено отстапување до 0,40 грама над или под тежината утврдена во став 1 на овој член.

Рабовите на кованите пари се мазни.

4. Кованите пари во апоен од 2 денари се со следниве белези:

- на предната страна (аверс): во средината со бројка е испишан бројот „2“, а под него полукружно е испишан зборот „ДЕНАРИ“. Во горната половина на парата, полукружно се прикажани шеснаесет зраци во четириаголна форма. Бројот „2“ лежи на зраците.

- на задната страна (реверс): во средината е гравирани охридска пастрмка, а околу неа во кружна форма е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во долниот дел полукружно е испишана годината на ковање „2017“.

5. Кованите пари во апоен од 2 денари издадени согласно со Одлуката за издавање, апоенска структура и основните белези на кованите и книжни пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/93) остануваат и понатаму во оптек.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/XII-3/2016
3 ноември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4523.

Врз основа на член 27 и 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА КНИЖНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 5.000 ДЕНАРИ

1. Книжните пари во апоен од 5.000 денари (издание I/96), коишто се во оптек од 8 септември 1996 година, се повлекуваат од оптек, со бесплатно издавање други книжни и ковани пари во еквивалентен износ.

2. Книжните пари од став 1 на оваа одлука престануваат да бидат законско средство за плаќање сметано од 15 декември 2016 година.

3. Книжните пари од став 1 на оваа одлука ќе бидат заменуваани од 15 декември 2016 година до 28 февруари 2017 година.

Замената ќе се врши од страна на банките основани во Република Македонија.

4. Од 1 март 2017 година, замената на книжните пари од став 1 на оваа одлука ќе се врши од страна на Народната банка на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15 декември 2016 година.

О бр.02-15/XII-4/2016
3 ноември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4524.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕТО-ДОЛЖНИК НА БАНКА

1. Со оваа одлука се укинува Одлуката за методологијата за утврдување нето-должник на банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/07 и 1/12).

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/XII-5/2016
3 ноември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4525.

Врз основа на член 11, став (1), алинеја 4 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 7.10.2016 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА

Предметот, видовите, обемот на работа и начинот на спроведување на оваа програма се со цел Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст АКН) да ги реализира приоритетот и целите утврдени во Стратешкиот план за период 2017- 2019 година, за поголема сервисна ориентираност кон корисниците, креирање на ефикасен, сигурен и безбеден дигитален Геодетско-катастарски информациски систем (во понатамошниот текст ГКИС) и воспоставување ефективни и ефикасни процеси преку зајакнување на институционалните капацитети.

Во текот на 2017 година, активностите на АКН ќе бидат во насока на реализација на следниве активности:

1. Одржување на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти;
2. Институционален развој на АКН;

3. Проширување на базата на податоци на катастарот на недвижности со нови функционалности;
4. Стандардизација на податоци согласно со директивата INSPIRE и со Годишната програма за НИПП за 2017 година;
5. Геодетска референтна инфраструктура и изработка на топографски карти и
6. Меѓународна соработка и обуки.

1. Одржување на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти

Одржувањето на катастарот на недвижности во 2017 година ќе се врши во Центарот за катастар на недвижности-Скопје, седумте сектори за катастар на недвижности и во одделенијата за катастар на недвижности во РМ. Одржувањето опфаќа запишување промени, исправка на грешки, ажурирање по службена должност и ажурирање по пријава на странка во катастарот на недвижности.

Имплементираниот систем „е-кат“ дава можности за редовно следење на изведбата над работењето на одделенијата за катастар на недвижности и следење на реализацијата на поставените стандарди за постапување по предметите во роковите утврдени со Законот за катастар на недвижности (во понатамошниот текст Закон за КН).

Со воведувањето на апликацијата „е-шалтер“ АКН овозможи побрза и поефикасна комуникација со професионалните корисници.

Во текот на 2017 година АКН ќе продолжи со воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни објекти (во понатамошниот текст ИО), кој опфаќа: запишување на правата на ИО, евидентирање на ИО, предбележување на ИО, како и одржување на ИО. Системот е функционален за сите типови инфраструктурни објекти и тие се класифицирани во следните типови на основната класификација која опфаќа:

- Сообраќајна инфраструктура,
- Водоводна инфраструктура (примарна и секундарна мрежа),
- Канализациона инфраструктура,
- Енергетска инфраструктура,
- Електронско- комуникациска инфраструктура,
- Друг вид на инфраструктура.

Во тек е легализацијата на инфраструктурните објекти, и согласно со измената на Законот за КН, со која имателите на ИО имаат обврска најдоцна до 24.04.2017 година да поднесат пријава за запишување на 40% од инфраструктурните објекти со кои располагаат, се планира тие да бидат запишани во катастарот на инфраструктурни објекти.

Имајќи ја предвид важноста дека сите постојни ИО кои се во државна односно општинска сопственост треба да бидат запишани во катастарот на ИО, потребно е да се изврши премер на целокупната инфраструктура што е во државна односно општинска сопственост.

Во текот на 2017 година, согласно со законските обврски АКН ќе продолжи со предбележување на сите ИО за кои се издадени одобренија за градење.

АКН ќе продолжи со медиумска кампања во насока на подигање на свеста на имателите на инфраструктурните објекти за законската обврска за запишување/евидентирање на ИО, како и подигање на јавната свест на граѓаните за значењето на ИО.

Во континуитет ќе се продолжи со обуки на овластените геодети за изработка на „квалитетни“ геодетски елаборати за запишување/евидентирање на инфраструктурните објекти.

1.1. Одржување и надградба на дистрибутивен систем на АКН (OSSP)

Дистрибутивниот систем и гео-портал за дисеминација на податоци и сервиси (ОССП) обезбедува податоци, информации и услуги – сервиси за јавни и професионални корисници (домашни корисници на АКН, геодетски фирми, нотари, итн.). Преку овој систем АКН нуди приспособено решение на едношалтерски систем – портал преку кој се нудат информации, податоци и сервиси од катастарот на недвижности преку интегрирано решение со електронскиот катастар (еКАТ) како и податоци од геодетско-катастарскиот информациски систем (ГКИС). Целта на овој систем е да се поедностави и забрза пристапот и протокот на информации и податоци до сите корисници. Во текот на 2017 година се планира превентивно и адаптивно одржување на овој систем. Ќе се додаваат нови тематски слоеви и можности за приспособени анализи на геопросторните податоци со кои располага АКН.

1.2. Подобрување на квалитетот на податоците на катастарот на недвижностите

Кога станува збор за квалитетот на податоците, треба да се има и во предвид постојната не стандардизирана структура на записите/податоците содржани во катастарот на недвижности.

Со програмата треба да се подобри квалитетот на податоците од семантички аспект што треба да опфати стандардизација на записите во катастарот на недвижности во делот на лични и адресни податоци. Подобрувањето на личните податоци на титуларот-Лист А може да се оствари преку електронско поврзување на АКН со Управата за матична евиденција/МВР за физичките лица и Централниот регистар за правните лица.

АКН за 2017 година планира да направи анализа на поединечни типови на грешки и систематски да пристапи кон исправката во рамките на надлежностите на секое од одделенијата за КН во РМ. Со ова очекуваме

одредени типови семантички грешки да се исправат со помош на податоците од другите институции како што се ЦРМ, УВМК и МВР кои преку електронски сервиси се планира да се поврзат во електронски катастар.

1.3. Превентивно и адаптивно одржување на електронскиот катастар и електронскиот шалтер на АКН

Електронскиот катастар е основен бизнис - систем за вработените на АКН преку кој се одржува катастарот на недвижности и се издаваат податоци и документи од истиот. Електронскиот шалтер е систем за професионалните корисници на АКН (нотари, приватни геодетски фирми, општини, извршители, проценители и други државни органи) преку кој доставуваат електронски пријави за промени во катастарот на недвижности и се добиваат податоци и документи. Овие два системи континуирано ќе се одржуваат во 2017 година со цел успешно да одговорат на поднесените барања и пријави од страна на граѓаните и бизнис - заедницата.

И во текот на 2017 година продолжува процесот на дигитализација на катастарските планови.

АКН и во текот на 2017 година ќе ги извршува по службена должност следниве геодетски работи:

- Изготвување геодетски елаборати од премерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто-примања до 168.000,00 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти;

- Премерот во функција на запишување недвижности кои се сопственост на Република Македонија;

- Канцелариски геодетски работи за посебни намени;

- Премер и одржување на државната граница;

- Геодетски работи за посебни намени поврзани со ажурирање на геодетски подлоги за планирање на просторот предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистичките планови, регулационите планови на генералните урбанистички планови, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација;

- Премерот во функција на ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност;

- Изготвување геодетски елаборати за утврдување правен статус на бесправни објекти за субјекти во стечај;

- Постапување по барања на Комитетот за градежна експанзија и развој.

Во текот на 2017 година се планираат измени на Законот за КН со цел ажурирање на податоците од премерот.

Согласно со Законот за КН, АКН врши континуирана контрола на работата на 29 одделенија за катастар на недвижности и Центарот за катастар на недвижности - Скопје, како и надзор на работењето на 147 приватни геодетски фирми. Контролата се спроведува во согласност со Годишната програма за вршење контрола, а може да се реализира и ад хок контрола врз основа на пријави, потребите и оценките од страна на АКН и Секторот за контрола и надзор.

Секторот за контрола и надзор тековно постапува и по пристигнатите претставки и предлози кои се доставени од страна на правни и физички лица, а согласно со Законот за претставки и предлози, бројот на годишно ниво изнесува околу 1000 претставки.

Исто така, во рамките на своите активности Секторот за контрола и надзор континуирано ја спроведува кампањата „Отворено со Катастарот“ во сите подрачни одделенија и АКН-ЦКН Скопје кои вршат прием на странки, компании и приватни геодетски работи и врз основа на изложените проблеми предлагаат соодветни решенија и им се даваат насоки како на странките, така и на вработените за надминување на посочените проблеми.

Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2017 година:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Одржување на КН	континуирано	
2	Запишување инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности/ Предбележување на ИО/ Евидентирање на ИО	континуирано	
3	Одржување и надградба на дистрибутивен систем на АКН	јануари 2017	декември 2017
4	Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот на недвижности	јануари 2017	декември 2017
5	Превентивно и адаптивно одржување на електронскиот катастар и електронскиот шалтер на АКН	јануари 2017	декември 2017
6	Контрола на катастар на недвижности и надзор на приватниот геодетски сектор	јануари 2017	декември 2017
7	Измени на Законот за КН	јануари 2017	декември 2017

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20— Катастар на недвижности

2. Институционален развој

Во насока на обезбедување ефикасни и соодветни услуги за потребите и барањата на јавноста и професионалната заедница, неопходно е да се осигура институционален развој и поддршка во градењето на капацитетите во АКН.

Со цел понатамошен развој на ГИС-порталот, АКН го разви дистрибутивниот систем кој обезбедува лесен веб-пристап до сите катастарски, геодетски, картографски и други геопросторни податоци и сервиси за професионалните корисници но и пошироката јавност. АКН во 2017 година ќе спроведе серија обуки за професионалните корисници, но и за пошироката јавност со цел запознавање со можностите и функционалностите на дистрибутивниот систем кои за првпат се воведуваат во АКН.

Целта е да се поттикне поголема употреба на геопросторните информации, како што се дигиталните катастарски планови, ортофото и топографските податоци и тие да станат лесно достапни, за да се овозможи поголема ефикасност и транспарентност на јавните услуги.

За 2017 година, планирани се следните активности:

- Спроведување обуки за професионалните корисници и маркетинг кампања за да се зголеми бројот на корисници на дистрибутивниот систем и
- Креирање, тестирање и пуштање во употреба на нови сервиси за размена на просторни податоци (WMS, WFS) согласно со барањата и потребите на одредени типови корисници.

2.1. Воспоставување и управување со Графичкиот регистар за градежно земјиште

Воспоставен е Графичкиот регистар за градежно земјиште со кој е направена стандардизација на урбанистичките планови во ГИС формат, што е предуслов да се овозможи преглед на целокупната урбанистичко - планска документација за целата територија на Република Македонија, како и издавање Извод од урбанистички план за граѓаните и компаниите веднаш на шалтер или преку е-шалтер како и брзо запишување на градежното земјиште во катастарот на недвижности.

Со формирањето на Регистарот на градежно земјиште и поврзување со дигиталните катастарски планови, ќе се знае, и тоа: колку има градежно земјиште во Република Македонија, кое е изградено а кое не е изградено, во чија сопственост е земјиштето итн. Графичкиот регистар за градежно земјиште во комбинација со другите просторни податоци овозможува многу подобро планирање на просторот и заштита на животната средина во Република Македонија.

АКН планира системот да го надгради со функционалности за изработка на дигитални геодетски елаборати за нумерички податоци. Системот ќе биде надграден

со модул за приватните геодетски фирми и АКН кои изработуваат елаборати за ажурирана геодетска подлога со што ќе се овозможи на планерите директен увид во ажурираната подлога и податоците од катастарот на недвижности во фазата на изработка на урбанистичкиот план и урбанистичко планската документација.

Се планира поврзување на системот на Графичкиот регистар за градежно земјиште со катастарот на недвижности за поефикасно спроведување на промените во културите на парцелите по основ на усвоен урбанистички план и урбанистичко планските документации. Податоците од ГРГЗ ќе бидат достапни за јавен увид преку дистрибутивниот систем на АКН.

2.2. Воспоставување Адресен регистар

Врз основа на законската обврска за воспоставување и управување со Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, АКН ја презеде одговорноста за воспоставување централизирана база на адресни податоци. Имено, усвоен е Акциски план за воспоставување Адресен регистар на Република Македонија со кој се дефинирани активностите и се идентификувани надлежните институции за воспоставувањето на овој регистар.

Предвидени се измени на законските и подзаконските акти кои ја регулираат оваа материја, бизнис анализа, изработка на софтверско решение (база на податоци и ГИС инфраструктура, изработка на веб-апликација за работа со адресни податоци), теренска посета за прибирање и анализа на податоци за три пилот населени места со кои ќе бидат опфатени специфични случаи (трговски центар, индустриска зона и објекти кои се наоѓаат покрај магистрални патишта и автопатишта) и изработка на мобилна/таблет апликација за полесно прибирање податоци од терен.

Адресниот регистар ќе се заснова на податоците од катастарот на недвижности и ќе биде поврзан со Регистарот на просторни единици заради идентификување на улиците во рамките на населеното место, односно во рамките на административните единици. На тој начин заинтересираните субјекти ќе ги добиваат на брз и ефикасен начин информациите во врска со катастарските парцели, улиците и куќните броеви по електронски пат од страна на АКН.

Во текот на 2017 година, планирани се следните активности:

- измена на законски регулативи во насока на воспоставување и имплементација на Адресниот регистар и донесување подзаконски акти;
- стандардизација на податоците од РПЕ;
- пилот-проект за воспоставување Адресен регистар за три населени места;
- развој на софтверско решение за воспоставување на Адресниот регистар на територија на РМ.

- теренски активности за прибирање податоци за воспоставување и имплементација на Адресниот регистар.

2.3. Регистар на цени и закупнини

Во 2017 година АКН ќе работи на подобрување на квалитетот на податоците кои се внесуваат во Регистарот на цени и закупнини, како и на верификација на истите. Ќе се воспостави и системска контрола на податоците кои се внесуваат од страна на нотарите и проценителите. Заради подобрување на квалитетот на внесените податоци во регистарот, АКН ќе отпочне со теренски увид на недвижностите по случаен избор заради контрола. Исто така ќе се модифицираат и ќе се дополнат изјавите со нови податоци кои се пополнуваат од страна на продавачите на недвижноста и од страна на проценителите, а ќе се прошири и опсегот на недвижности за кои се пополнуваат изјавите, а се внесуваат во Регистарот на цени.

Во текот на 2017 година АКН ќе продолжи со квартално објавување на статистичките извештаи за движењето на цените на пазарот на недвижности, фреквенцијата на трансакции, како и просечните цени за недвижностите во одредена зона. Податоците од Регистарот на цени се објавуваат на ГИС-порталот на Агенцијата.

2.4. Изработка на апликативно решение за модели на масовна проценка

АКН планира да отпочне со активности за воспоставување на системот за масовна проценка. Овој систем ќе се базира на податоците од Регистарот на цени и закупнини. Во насока на воспоставувањето на масовната проценка ќе се отпочне со одредување на границите на вредносните зони за Град Скопје и ќе се изработи апликација за модели за масовна проценка. Моделите за масовна проценка ќе се темелат на клучни фактори (тип на градба, локација, година на градба, година на реконструкција итн.), а кои влијаат на определување на цената на недвижностите.

Во текот на 2017 година АКН ќе започне теренско прибирање на податоците во функција на масовната проценка.

2.5. 3Д катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти

Со воспоставување 3Д катастар ќе се постигне подобрување на сегашниот концепт на регистрирање на зградите, посебните и заеднички делови од зградите и другите објекти како дел од катастар на недвижности, како и правата кои се запишуваат. Тоа подобрување се

однесува пред сè на графичките и атрибутните податоци за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти, подобрување на методологијата за прибирање, евиденција и регистрирање на овие податоци, подетална разработка на законските и подзаконските нормативи како и изработка на најразлични геопросторни анализи за потребите на катастарот и урбанистичкото планирање.

Со цел да се осигура квалитетот на податоците кои ќе се запишуваат во 3Д катастарот, се предвидува воведување геодетски проект кој ќе го изработува овластен геодет паралелно со изградбата на објектот, што ќе обезбеди точни и прецизни тридимензионални податоци за карактеристичните точки на секој од објектите и посебните делови на објектот за секој кат одделно.

Сево ова се очекува да влијае позитивно на пазарот на недвижностите и бизнис секторот кој дејствува во овој домен како резултат на воведување одредена точна геолокација и единствена нумерација на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти.

За воспоставувањето на 3Д катастар се предвидени следниве активности меѓу кои: изготвување бизнис план за воспоставување 3Д катастар, изготвување софтверски решенија, менување законски и/или подзаконски нормативи и методологии, прибирање податоци од терен, регистрација и издавање податоци од катастарот на недвижности.

Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овој приоритет во 2017 година:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Воспоставување Адресен регистар на територија на РМ	јануари 2017	континуирано
2	Објавување извештаи од Регистарот на цени и закупнини	јануари 2017	континуирано
3	Теренско прибирање на податоци за масовна проценка	јануари 2017	континуирано
4	Надградба на електронскиот катастар во функција на воспоставување на 3Д катастар	јануари 2017	континуирано
5	Надградба на МАК ЕДИТ софтверот во функција на воспоставување на 3Д катастар	јануари 2017	континуирано

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинасирање, програма 20 – Катастар на недвижности и програма 2А- Геодетско-катастарски информациски систем.

3. Проширување на базата на податоци на катастарот на недвижности со нови функционалности

3.1. Запишување гаранција на градба во катастар на недвижности

Во текот на 2017 година, е планирано да се направи развој на задачата со цел успешно да се надгради електронскиот катастар со што ќе се оформи нова постапка преку која ќе биде овозможено запишување на гаранцијата на градба во катастарот на недвижности.

4. Стандардизација на податоци согласно со директивата INSPIRE и со Годишната програма за НИПП за 2017 година

Националната инфраструктура на просторни податоци овозможува подобро планирање и носење одлуки, на национално и на локално ниво. Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија во февруари 2014 година е усвоен од страна на Собранието на РМ и објавен е во „Службен весник на РМ“ број 38/2014. Со цел вклучување на Сојузот на Стопански комори на Македонија и Геолошкиот завод на Република Македонија во Советот на НИПП во јуни 2016 година е извршено изменување и дополнување на Законот. Измените се објавени „Службен весник на РМ“ број 106/2016. Во Законот се транспонирани 72% од задолжителните одредби на европската директива INSPIRE (2007/2/EC). Во текот на 2017 година АКН ќе учествува во реализација на Годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2017 година, во која се опфатени активностите на сите субјекти во НИПП. Поконкретно активностите на АКН ќе бидат насочени кон:

4.1. Изготвување на Стратегија за НИПП за периодот 2017-2019 година

Изработката на Стратегијата за НИПП за периодот 2017-2019 произлегува од членот 22 од Законот за НИПП.

4.2. Подигнување на свеста за НИПП

4.3. Подигнувањето на свеста за НИПП е од големо значење за разбирање на значењето на просторниот податок и неговата улога во донесувањето на одлуки на национално и локално ниво.

4.4. Креирање метаподатоци

За креирање метаподатоци за просторните податоци, на националниот геопортал е поставена веб-алатка уредувач на метаподатоци која е достапна за користење за сите субјекти на НИПП. Покрај обука за субјектите во НИПП, АКН ќе работи и на креирање на метаподатоци.

4.5. Хармонизација и стандардизација на просторните податоци и услуги

НИПП геопорталот обезбедува пристап до широка палета на референтни и тематски податоци согласно со член 5 од Законот за НИПП, кои се сообразни со европската INSPIRE директива. Со оглед на фактот дека на геопорталот се достапни две збирки на податоци и услуги, во 2017 ќе се одвиваат активности за стандардизација на податоците и услугите наведени во следната табела.

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Одржување работилница со Субјектите во НИПП со цел понатамошна промоција на НИПП во нивните институции	јануари 2017	декември 2017
2	Одржување на две работилници за креирање на метаподатоци за субјектите на НИПП	јануари 2017	декември 2017
3	Креирање на метаподатоци за сообраќајната мрежа во размер 1:250000	јануари 2017	декември 2017
4	Креирање на метаподатоци за ортофото карта	јануари 2017	декември 2017
5	Хармонизација и стандардизација на збирката на просторни податоци за сообраќајна мрежа во размер 1:250000	јануари 2017	декември 2017
6	Хармонизација и стандардизација на ортофото карти	јануари 2017	декември 2017
7	Креирање и објавување на веб-услуги за преглед и преземање на податоците за сообраќајна мрежа во размер 1:250000	јануари 2017	декември 2017
8	Креирање и објавување на веб-услуги за преглед и преземање на ортофото карти	јануари 2017	декември 2017
9	Одржување на националниот геопортал	јануари 2017	декември 2017

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20 – Катастар на недвижности и програма 22-Основни геодетски работи и картографија.

5. Геодетска референтна инфраструктура и изработка на топографски карти

5.1. Основни геодетски работи

Во 2017 година АКН ќе продолжи со реализација на активности поврзани со надградба на геодетската референтна инфраструктура и усогласување со современите меѓународни стандарди. Новите национални геодетски референтни мрежи ќе бидат предмет на редовно одржување со цел да се задржи и да се подобри нивната функционалност.

АКН во континуитет ќе работи и на создавање предуслови за воведување во официјална употреба на европскиот ETRS-89 координатен систем во Република Македонија кој што нашата земја како кандидат за членство во ЕУ е должна да го имплементира.

Во текот на 2017 година е планирано да се спроведат прецизни нивелмански мерења со цел градските нивелмански мрежи да се поврзат на новата нивелманска мрежа од висока точност на Република Македонија. Се работи за активност која што ќе претходи на процесот на датумска трансформација на постојните сетови податоци од градските нивелмански мрежи и нивно вклопување во новиот висински датум.

Планирано е во 2017 година да се изврши обработка и елаборирање на податоците од претходно спроведените GNSS мерења на EUREF точките во Република Македонија.

5.2. Одредување прецизен геоид за територијата на Република Македонија

Врз основа на претходно изготвената стратегија АКН ќе спроведе активности за одредување прецизен геоид за територијата на Република Македонија и примена во геодетската практика со цел да се подобри квалитетот на геопросторните податоци кои што се добиваат во постапките на премерување со примена на методите на глобално сателитско позиционирање.

Планирано е сите активностите поврзани со одредувањето на геоидот да бидат финализирани до крајот на 2017 година.

5.3. Изработка на топографски карти во поситни размери

Во периодот 2017 – јуни 2018 година АКН ќе ја комплетира изработката на дигитални средноразмерни топографски карти во размер 1:100000 и 1:200000.

Во делот на картографијата, во 2017 година АКН ќе продолжи со изработка на средноразмерни топографски карти во размер 1:100000 и 1:200000 врз основа на претходно изготвените спецификации. Планирано е да се изработат 8 листови од топографската карта во размер 1:100000 (од вкупно 12 колку што преостануваат за да се комплетира овој сет) и 3 листа од топографската карта во размер 1:200000 (од вкупно 5 колку што преостануваат за да се комплетира овој сет).

Заклучно со вториот квартал на 2017 година планирано е да биде финализирана и студијата за избор на оптимална картографска проекција за територијата на Република Македонија која што ќе го следи ETRS89 координатниот систем, по неговото ставање во официјална употреба во Република Македонија.

Во 2017 година АКН ќе отпочне со активности во насока на градење капацитети кои ќе овозможат примена на далечинската детекција и другите современи мерни технологии со кои на брз и ефикасен начин се доаѓа до ажурни геопросторни податоци во функција на брзо изготвување на картографски продукти на локално и државно ниво. Во таа насока се планира изработка на студија која ќе има за цел да ја утврди потребата од воспоставување на современ центар за обработка на податоци од сателитски снимки, снимки направени со беспилотни летала, ласерски скенери и сл., како и потребните ресурси за негово воспоставување (човечки, технички и финансиски).

Во 2017 година АКН ќе продолжи активно да учествува во изготвувањето и одржувањето на паневропските Eurogeographics продукти: EBM (EuroBoundariesMap, ERM (EuroRegionalMap) и EGM (Euro Global Map), како и во изготвувањето на глобалната карта на светот - Global Map.

5.4. Ортофото и ласерско скенирање на територијата на РМ

Во 2017 година ќе отпочне реализацијата на Проектот за ортофото снимање и ласерско скенирање на територијата на Република Македонија. Целта е да се изготват нови прецизни дигитални ортофото-карти и висински модели на теренот кои што ќе најдат широка примена во катастарот, урбанизмот, земјоделството, заштитата на животната средина, кризниот менаџмент, одбраната и во други области каде што се користат геопросторните податоци. Согласно со утврдената динамика на реализација на проектот, аерофотограметриското снимање на целата територија на Република Македонија треба да се реализира во периодот мај-јуни 2017 година, а изготвувањето на картографските продукти (дигитални авиоснимки, ортофото карти и DEM) да се комплетира до крајот на 2017 година. Носител на активностите поврзани со овој проект е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5.5. Државна граница

АКН во 2017 година ќе продолжи да ги врши работите поврзани со премерот, обележувањето, одржувањето и обновувањето на граничните белези и граничната линија на државната граница, согласно со програмата утврдена од страна на Министерството за надворешни работи како надлежно министерство.

Во следнава табела се дадени активностите за остварување на овие приоритети во 2017 година:

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Одржување на МАКПОС системот	јануари 2017	континуирано
2	Одржување на националните геодетски референтни мрежи	јануари 2017	континуирано
3	Обработка на податоците од спроведените GNSS мерења на EUREF точките во РМ	јануари 2017	декември 2017
4	Воспоставување и ставање во примена на ETRS89 координатен систем	јануари 2017	декември 2017
5	Одредување прецизен геонд за територијата на РМ	јануари 2017	декември 2017
6	Изработка на топографски карти во размер 1:100000	јануари 2017	јуни 2017
7	Изработка на топографски карти во размер 1:200000	јануари 2017	декември 2017
8	Изготвување студија за избор на оптимална картографска проекција за Република Македонија	јануари 2017	декември 2017
9	Изготвување и одржување на паневропски (Eurogeographics) картографски продукти и глобална карта на светот во делот кој ја покрива територијата на РМ	јануари 2017	декември 2017
11	Ортофото и ласерско скенирање на територијата на РМ - хоризонтална програма	јануари 2017	декември 2017
12	Обележување, одржување и обновување на граничните белези и граничната линија на државната граница на РМ	јануари 2017	континуирано
13	Геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	јануари 2017	континуирано

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма 20 – Катастар на недвижности и програма 22- Основни геодетски работи и картографија.

6. Меѓународна соработка и обуки

АКН во 2017 година активно ќе учествува во сите меѓународни организации каде што таа членува, и тоа во Eurogeographics, FIG, EUREF, годишните ИНСПИРЕ-конференции, EUPOS, ЕУЛИС и др. со цел во рамките на годишните собранија, конференции и работилници на овие организации да го прикаже напредокот на институцијата во областа на катастарот на недвижности, геодезијата, инфраструктурата на просторни податоци и информатичката технологија.

АКН и во 2017 година интензивно ќе работи на проширување на соработката со други сродни институции од регионот и пошироко за размена на искуства и знаења од соодветните области, и тоа во рамките на потпишаните меморандуми за соработка, преку ТАИХ инструментот, аплицирања на твининг-проекти итн.

АКН ќе продолжи со реализација на активностите сврзани со спроведување континуирана обука за овластените геодети од областа на катастарот на недвижностите и геодезијата, како и спроведување обука на надлежни органи, институции и правни лица од земјата и од странство за работи од областа на одржувањето на катастарот на недвижностите, како и геодетски и информатички работи заради формирање, управување, унапредување и технички развој на ГКИС. Реализацијата на оваа активност ќе се врши согласно со Годишна програма за спроведување обуки од областа на воспоставувањето и одржувањето на катастарот на недвижности и за геодетските и информатичките работи.

АКН активно учествува и во процесот на имплементација на проектот ИМПУЛС чија цел е градење на капацитетите на агенциите за катастар и геодезија во земјите од регионот во процесот на имплементација на директивата INSPIRE, преку развој на услуги и сервиси, а со цел размена и споделување геоподатоци помеѓу институциите во секоја земја, како и меѓу земјите од регионот. Проектот се имплементира преку реализација на тренинг-програмата за обуки и едукација, развој на стратегија за комуникација на главните чинители во директивата ИНСПИРЕ и нивна зголемена свесност за потребата од развивање и споделување на геоподатоците преку сервиси.

Р.бр.	Активност	Временска рамка	
		почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Реализација на Годишна програма за спроведување обуки за професионалните корисници и континуирани обуки за овластените геодети	јануари 2017 г.	декември 2017 г.
2	Вршење консултантски услуги кои вклучуваат канцеларски и теренски, геодетски, правни и информатички работи од областа на премерот, катастарот и геодетски работи за посебни намени	Јануари 2017 г.	континуирано

Наведените активности ќе се финансираат од обезбедени средства од самофинансирање, програма К2. – Стручно оспособување и усовршување и програма 23 - Унапредување и технички развој.

7. Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0102-22033/3
13 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Анета Јорданова, с.р.

Прилог:

Расходи по вид и извор на финансирање за 2017 година

БУЏЕТ 2017												
Категорија Статка	Опис	Расходи на Основен буџет			Расходи од самофинансирачки активности							Вкупно расходи
		Администрација	Капастар на недвижности	Вкупно	Администрација	Капастар на недвижности	Основни геодетски работи и картографија	Унапредување и технички развој	Геодетско-капастарски информатички системи	Реформа на капастар и регистрација на недвижности	Стручно оспособување и усовршување	Вкупно
програма		10	20	Вкупно	10	20	22	23	2A	3A	K2	Вкупно
401	Основни плати	21.800	177.887	199.687	0	45.112	0	0	0	0	0	45.112
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	93.700	0	0	0	0	0	93.700
40	Плати и надоместоци	21.800	177.887	199.687	0	138.812	0	0	0	0	0	138.812
420	Плати на дневни трошоци	0	0	0	1.000	3.500	0	200	0	0	0	4.700
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	15.500	49.500	0	0	7.000	0	0	72.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	9.500
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	26.000	4.000	0	31.500	0	0	61.500
425	Договорни услуги	0	0	0	0	60.000	1.500	400	0	0	0	61.900
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	4.500	0	700	0	0	200	5.400
42	Стоки и услуги	0	0	0	16.500	153.000	5.500	1.300	38.500	0	200	215.000
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	0	2.350
45	Каматни плаќања	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	0	2.350
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
46	Субвенции и трансфери	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	2.000	0	14.000	0	0	16.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
483	Купување на мебел	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
485	Вложување и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	8.500
48	Капитални расходи	0	0	0	0	10.500	10.500	0	54.000	0	0	75.000

во 000 денари

491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	0	0	0	0	0	49 350	0	49 350	49 350
49	Отплата на главнина	0	0	0	0	0	0	0	49 350	0	49 350	49 350
4	Вкупно расходи	21.800	177.887	199.687	16.500	303.312	16.000	92.500	51.700	200	481.512	681.199

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

4526.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРА СО ПОТЕКЛО ОД ИНДИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на производи од аквакултура со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/10 и 153/12), во членот 3 ставот (1) се менува и гласи:

„Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република Македонија зема службени мостри од најмалку 50% од пратките од член 1 од ова решение. Во случај кога пратката се состои од производи од аквакултура кои потекнуваат од повеќе објекти на потекло, официјалниот ветеринар зема мостри од секој засебен објект.“

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4898/3
1 ноември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски, с.р.**

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4527.

Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), Градоначалникот на општината Ресен д-р Ѓоко Стрезовски и Градоначалникот на општината Новаци, Лазар Котевски на ден 27.10.2016 година, склучија

**ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА****Член 1**

Предмет на овој договор е меѓуопштинска соработка - заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат за вршење на определени работи од надлежност на градежната инспекција, од страна на Општина Новаци во корист и за сметка на Општина Ресен, воспоставена согласно Одлуката на Советот на Општина Ресен под бр. 08-2149/16 од 22.9.2016 год. („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 12 од 23.9.2016 год.) и Одлука на Советот на општина Новаци бр. 14-810/28 од 5.10.2016 год. („Службен гласник на Општина Новаци“ бр. 14 од 17.10.2016 год.)

Член 2

Општината Новаци во корист и за сметка на Општина Ресен преку својот градежен инспектор ќе ги врши работите од областа на градежната инспекција во Општината Ресен.

Градежниот инспектор својата работа ќе ја извршува согласно закон и подзаконски акти кои се донесени за вршење на работите на градежната инспекција.

Член 3

Општината Ресен ќе ги сноси направените трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка односно трошоците кој ќе произлезат од вршењето на градежната инспекција од страна на градежниот инспектор на Општина Новаци во Општината Битола.

Општината Ресен за 2016 година ќе изврши уплата на сметката на Општина Новаци износ од 30.000 (триесет илјади) денари, а толкав износ и во наредните 2017 и 2018 год, доколку договорот е сеуште во сила.

Член 4

Времетраење на овој Договор е до 31.7.2018 година.

Член 5

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена пред раскинувањето.

Член 6

Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред надлежен суд во Битола.

Член 7

Овој договор е склучен во 6 примероци по три за двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“ на терет на Општина Ресен.

ДОГОВОРАЧИ

Општина Ресен
Градоначалник,
д-р **Ѓоко Стрезовски, с.р.**

Општина Новаци
Градоначалник,
Лазар Котевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016202